

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 31 Год. LXVI

Среда, 3 март 2010

Цена на овој број е 270 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
547. <b>Закон</b> за изменување на Законот за тутун и тутунски производи.....	2	555. <b>Указ</b> за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Куба...	7
548. <b>Закон</b> за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договорот за заем за Првиот заем за развојна политика - ДПЛ I	3	556. <b>Одлука</b> за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Медицински факултет - Скопје.....	7
549. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	4	557. <b>Правилник</b> за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на поканата за наплата на глоба во мандатна постапка и за формата и содржината на образецот на платниот налог за наплата на глоба со платен налог.....	8
550. <b>Одлука</b> за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 100 години од раѓањето на Мајка Тереза - Гонца Бојациу.....	4	558. <b>Правилник</b> за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, начинот на контрола на здравствените и психофизичките способности на овластените службени лица за вршење стручни или граѓански работи и на овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање, како и начинот на работа на здравствената комисија.....	11
551. <b>Одлука</b> за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 1100 години од смртта на охридскиот чудотворец Св. Наум Охридски	4		
552. <b>Одлука</b> за избор на претседател и членови на Одборот за одбележување на 20 години од одржувањето на првите повеќепартиски избори во Република Македонија.....	5		
553. <b>Резолуција</b> за влијанијата на климатските промени во Република Македонија.....	5		
554. <b>Декларација</b> за побезбеден интернет	6		

	Стр.		Стр.
559.		564.	
<b>Правилник</b> за задолжителна опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски работи..	19	<b>Оглас</b> од Судскиот совет на Република Македонија.....	46
560.		565.	
<b>Правилник</b> за начинот на промена на даночниот период.....	27	<b>Одлука</b> за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	47
561.		566.	
<b>Правилник</b> за формата и содржината на обрасците за евиденција на независните правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања и за техничките прегледи и периодичните испитувања на техничката опрема што е ставена во употреба, како и начинот на нивното водење.....	29	<b>Одлука</b> за признавање на стаж на осигурување што се смета со зголемено траење за работните места во „ОГ-НООТПОРНО“ ДОО - Скопје.....	50
562.		567.	
<b>Правилник</b> за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во Друштвото за управување со инвестициски фондови.....	37	<b>Одлука</b> за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво.....	50
563.		568.	
<b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност .....	45	<b>Објава</b> за движење на цените на мало во Република Македонија за месец февруари 2010 година.....	52
		<b>Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ</b>	
		6. <b>Одлука</b> за спроведување на рестриktivната мерка воведена со Заедничката позиција на Советот на ЕУ 2009/788/ЗНБП од 27 октомври 2009 година за воведување рестриktivни мерки против Република Гвинеја.....	1-20
		<b>Огласен дел</b> .....	1-88

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

547.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

#### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за тутун и тутунски производи,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2010 година.

Бр. 07-1029/1  
2 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ

##### Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2008), во членот 26 став 1 бројот „18“ се заменува со бројот „21“.

##### Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

#### L I G J PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR DUHANIN DHE PRODHIMET E DUHANIT

##### Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për duhanin dhe prodhimet e duhanit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 88/2008), në nenin 26 paragrafi 1 numri “18” zëvendësohet me numrin “21”.

##### Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

548.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРВИОТ ЗАЕМ ЗА РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА - ДПЛ 1**

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка по Договорот за заем за Првиот заем за развојна политика - ДПЛ 1,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 март 2010 година.

Бр. 07-1030/1  
2 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## ЗАКОН

**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРВИОТ ЗАЕМ ЗА РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА - ДПЛ 1**

## Член 1

Република Македонија се задолжува кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка со заем во износ од 20.500.000 евра, наменет за реализација на Првиот заем за развојна политика - ДПЛ 1.

## Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за Првиот заем за развојна политика - ДПЛ 1, кој ќе се склучи меѓу Владата на Република Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка.

Во име на Република Македонија, Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

## Член 3

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон е 25 години, со вклучен грејс период од осум години.

Каматната стапка е шестмесечен ЛИБОР со варијабилан распон (за евро валута).

На денот на повлекувањето на средствата од заемот, Република Македонија ќе и плати на Меѓународната банка за обнова и развој - Светската банка еднакратна провизија во износ од 0,25 % од износот на заемот.

Заемот ќе се отплаќа на 34 полугодишни рати на секој 15 март и 15 септември во годината. Од 15 март 2018 до 15 март 2034 година ќе се отплатат 33 полугодишни рати секоја во износ од 2,94 % од износот на заемот, додека на 15 септември 2034 година ќе се отплати последната рата во износ од 2,98% од износот на заемот.

## Член 4

Корисник на средствата од заемот од членот 1 на овој закон е Министерството за финансии.

## Член 5

Република Македонија заемот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

## Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

## L I G J

**PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË ME HUA NË BANKËN NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM-BANKËN BOTËRORE SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR HUAN E PARË PËR POLITIKËN ZHVILLIMORE - DPL 1**

## Neni 1

Republika e Maqedonisë ngarkohet në Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankën Botërore, me hua në shumë prej 20 500 000 eurosh, të dedikuar për realizimin e Huas së parë për politikën zhvillimore-DPL 1.

## Neni 2

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për hua për Huan e parë për politikën zhvillimore - DPL 1, që do të lidhet ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankës Botërore.

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen për hua nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta nënshkruajë ministri i Financave ose personi i autorizuar nga ai.

## Neni 3

Afati i pagesës së huas nga neni 1 i këtij ligji është 25 vite, me grejs periudhë të përfshirë prej tetë vitesh.

Norma e kamatës është LIBOR gjashtëmujor me shtrirje të ndryshueshme (për valutën euro).

Në ditën e tërheqjes së mjeteve të huas, Republika e Maqedonisë do t'i paguajë Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Bankës Botërore, provizion të njëhershëm në shumë prej 0,25 % nga shuma e huas.

Huaja do të paguhet në 34 këste gjashtëmujore, në çdo 15 mars dhe 15 shtator të vitit. Nga 15 marsi i vitit 2018 deri më 15 mars të vitit 2034, do të paguhet 33 këste gjashtëmujore, secili në shumë prej 2,94 % të shumës së huas, ndërsa më 15 shtator 2034, do të paguhet kësti i fundit në shumë prej 2,98% të shumës së huas.

## Neni 4

Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji, është Ministria e Financave.

## Neni 5

Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji, do të paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

## Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 549.

Врз основа на членот 78 став 3 од Уставот на Република Македонија и членот 2 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ**

I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/2008, 97/2008, 106/2008 и 147/2008), во точката I алинеја 2 од редот на пратениците Албанци, во точката 3) зборовите: "Фазли Велиу" се заменуваат со зборовите: "Рафис Аљити".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија."

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-963/1  
1 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## 550.

Врз основа на членот 6 од Одлуката за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/98 и 4/2003), а во врска со членот 2 од Програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 100 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА МАЈКА ТЕРЕЗА - ГОНЦА БОЈАЦИУ**

I. За претседател на Одборот за одбележување на 100 години од раѓањето на Мајка Тереза- Гонца Бојациу, се избира

Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на Република Македонија.

II. За членови на Одборот за одбележување на 100 години од раѓањето на Мајка Тереза- Гонца Бојациу, се избираат:

1) Кирил Стојанов, скопски бискуп и Апостолски егзарх во Македонија;

2) Васко Шутаров, пратеник во Собранието на Република Македонија;

3) Маринела Тушева, пратеник во Собранието на Република Македонија;

4) Рафис Аљити, потпретседател на Собранието на Република Македонија;

5) Сулејман Рушити, пратеник во Собранието на Република Македонија;

6) Роза Топузова - Каревска, пратеник во Собранието на Република Македонија;

7) Стојан Тренчевски, претседател на Граѓанската асоцијација "Скопјанката Мајка Тереза";

8) Бехуџудин Шеапи, директор на Националниот конзерваторски центар за културно наследство;

9) Љупчо Ајдински, професор, добитник на Државната награда "Мајка Тереза";

10) Антон Серечи, новинар и публицист, добитник на Државната награда "Мајка Тереза" и

11) Рената Здравковска, директор на Спомен - куќата на Мајка Тереза.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-964/1  
1 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

## 551.

Врз основа на членот 6 од Одлуката за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/98 и 4/2003), а во врска со членот 2 од Програмата за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 2010 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 1100 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА ОХРИДСКИОТ ЧУДОТВОРЕЦ Св. НАУМ ОХРИДСКИ**

I. За претседател на Одборот за одбележување на 1100 години од смртта на охридскиот чудотворец Св. Наум Охридски се избира:

Трајко Вељаноски, претседател на Собранието на Република Македонија.

II. За членови на Одборот за одбележување на 1100 години од смртта на охридскиот чудотворец Св. Наум Охридски се избираат:

1) неговото блаженство г.г. Стефан - Архиепископ охридски и македонски;

2) неговото високопреосвештенство г. Тимотеј - Митрополит дебарско - кичевски;

- 3) неговото високопреподобие г. Архимандрит Нектариј - игумен на манастирот Св. Наум Охридски;
- 4) Цветко Грозданов, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 5) Томе Чинговски, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 6) Сафет Незири, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 7) Бесим Догани, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 8) Роза Топузова - Каревска, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 9) Цветан Грозданов, академик и
- 10) Стојан Ристески, професор.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-965/1  
1 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### 552.

Врз основа на членот 6 од Одлуката за одбележување на jubилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/98 и 4/2003), а во врска со членот 2 од Програмата за одбележување jubилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/2009), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 20 ГОДИНИ ОД ОДРЖУВАЊЕТО НА ПРВИТЕ ПОВЕКЕПАРТИСКИ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За претседател на Одборот за одбележување на 20 години од одржувањето на првите повекепартиски избори во Република Македонија, се избира

Јани Макрадули, потпретседател на Собранието на Република Македонија.

II. За членови на Одборот за одбележување на 20 години од одржувањето на првите повекепартиски избори во Република Македонија, се избираат:

- 1) Силвана Бонева, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 2) Цветанка Иванова, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 3) Тахир Хани, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 4) Флора Кадриу, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 5) Андреј Жерновски, пратеник во Собранието на Република Македонија;
- 6) Тодор Петров, пратеник во Собранието на Република Македонија, во првиот пратенички состав;

7) Алил Цаферовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, во првиот пратенички состав;

8) Оломан Сулејмани, пратеник во Собранието на Република Македонија, во првиот пратенички состав;

9) Александар Новаковски, претседател на Државната изборна комисија и

10) Никола Коневски, претседател на Републичката изборна комисија и на Републичката комисија за спроведување на референдумот (1991 година).

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-966/1  
1 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### 553.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 2010 година, донесе

#### РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ВЛИЈАНИЕТО НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Повикувајќи се на заклучоците содржани во документот усвоен на Светската конференција за климатските промени во Копенхаген, 2009 година.

Имајќи ги предвид информациите за климатските промени во Република Македонија кои се базираат врз компаративна анализа во времетраење од 30 години, како и предвидувањата за климатските промени до крајот на 2100 година.

Соочувајќи се со последиците што би произлегле од влијанието на климатските промени во Републиката, според резултатите од сценаријата за климатските промени.

Искажувајќи ја загриженоста за последиците кои ќе настанат од долгорочните влијанија на климатските промени во најчувствителните области: земјоделството, шумарството, водните ресурси, биолошката разновидност и здравството.

Оценувајќи дека сите параметри неопходни за правилно земјоделско производство се менуваат во правец на создавање на неповолни услови изразени со дефицит на вода, аридност и појава на сушен период во сите поважни земјоделски региони во Републиката.

Тргувајќи од тоа дека намалувањето на приносот на најчувствителните култури, а особено на зимската пченица, виновата лоза и луцерката, во сите региони, ќе предизвика директна економска штета која се проценува на речиси 30 милиони евра до 2025 година и би се зголемила до 40 милиони до 2100 година.

Свесни за фактот дека директното и индиректното влијание од зголемувањето на температурите ќе ја намали продуктивноста на домашните животни и ќе доведе до појава на болести.

Констатирајќи дека климатските промени негативно ќе влијаат во шумарството, преку одумирање на одделни делови од крошната и цели стебла, од инсекти и болести, шумски пожари и опожарени површини, како и миграција на шумските дрвни видови кон повисоки надморски висини.

Согледувајќи дека климатските промени имаат комплексни влијанија врз здравјето на луѓето кои опфаќаат болести и состојби со можен смртоносен исход, односно влијанија, пред сè, предизвикани од екстремни временски услови (поплави, суши и невремиња), како и од ефектите од аерозагадувањето.

Укажувајќи дека влијанието на климатските промени ќе има негативен ефект врз водните ресурси изразен преку драстично намалување на расположливите водни ресурси во идниот период, како и врз квалитетот на водите.

#### Собранието на Република Македонија

1. Констатира дека поради влијанијата на климатските промени на земјата и е потребно прилагодување кон климатските промени и намалување на последиците од нивното влијание.

2. Ќе се залага идниот развој на државата да се темели со почитувањето на принципот на ненарушување на животната средина и избор на решенија кои придонесуваат кон намалување и ублажување на влијанието од климатските промени.

3. Истакнува дека Република Македонија има интерес од воведување на мерки за прилагодување и намалување на влијанието од климатските промени.

4. Оценува дека за оваа цел е неопходна координирана активност на Собранието, Владата и на другите државни институции, како и соработка со заинтересираните невладини здруженија и организации.

5. Смета дека проблемот со прилагодувањето на Република Македонија кон климатските промени треба да се уреди со донесување на посебни закони, како и со тековни мерки кои треба да ги преземе Владата на Република Македонија.

6. Укажува на потребата Владата на Република Македонија да поднесува годишни извештаи до Собранието за мерките кои ги презема за прилагодување на земјата кон климатските промени и намалување на последиците од нивното влијание.

7. Се залага, заедно со Владата на Република Македонија, да продолжи со преземање мерки за запознавање на соодветните меѓународни институции и организации со влијанието на климатските промени во Република Македонија и да пристапи кон посоодветна интернационализација на овој проблем.

8. Цени дека за решавање на овој проблем се потребни финансиски средства кои треба да се обезбедат од повеќе извори (Буџетот на Република Македонија, меѓународни фондови за еколошки намени, заинтересирани правни и физички лица, меѓународни задолжувања и друго).

9. Ја изразува готовноста мерките утврдени со оваа резолуција да бидат еден од приоритетите на Собранието во водењето на развојната и тековната политика за намалување на последиците од климатските промени во Република Македонија, а знаењето ќе го става во функција на правилното донесување на политичките одлуки.

10. Оваа резолуција ќе се достави до Владата на Република Македонија.

11. Оваа резолуција ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-973/1  
1 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### 554.

Тргувајќи од одредбите на Уставот на Република Македонија, а особено од членот 40 со кој државата обезбедува посебна грижа и заштита за семејството, членот 47 со кој се гарантира и поттикнува слободата на научното, уметничкото и другите видови творештво, како и членот 25 со кој на секој граѓанин му се гарантира почитувањето и заштитата на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Антиципирајќи го недвосмислено потврдениот државен интерес на Република Македонија за членство во Европската унија.

Повикувајќи се на соодветните меѓународни конвенции, кои се дел од правниот поредок на Република Македонија, а особено на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето, Конвенцијата на Советот на Европа за сајберкриминалот, Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на деца од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба.

Поддржувајќи го натамошниот развој на информатичката технологија и Интернет во светло на процесите на глобализација и јакнење на меѓузависноста на државите во светот.

Обединети во желбата за вкупен општествен ангажман за побезбеден Интернет, кој ќе биде во функција на натамошниот развој на „општеството базирано на знаење“ во согласност со стандардите и практиките на Европската унија.

Настојувајќи, во рамките на развојот на информатичката технологија, да се поттикне поширок општествен ангажман за заштита на семејството и натамошно унапредување на правата на детето.

Приклучувајќи се кон обележувањето на европскиот ден на побезбеден Интернет, а врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 март 2010 година, донесе

#### ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПОБЕЗБЕДЕН ИНТЕРНЕТ

1. Имајќи го предвид цивилизацискиот дострел на демократските држави, се залагаме за натамошно унапредување на уставните начела на слободата на говорот, како и на слободата на научното, уметничкото и другите видови творештво во светло на развојот на информатичката технологија во согласност со стандардите и праксата на државите членки на Европската унија (ЕУ) и на самата ЕУ, бидејќи тоа претставува еден од начините за натамошно осигурување на вкупниот културен, образовен, економски и политички напредок на Република Македонија (РМ);

2. Констатирајќи го позитивното влијание на информатичката технологија и Интернетот врз развојот на „општеството базирано на знаење“, ги поттикнуваме државните органи, организациите од цивилното општество и образовните институции во согласност со стандардите и праксата на државите членки на ЕУ и на самата ЕУ, да посветат засилена грижа за создавање побезбедна Интернет околина за децата, меѓу другото и со основање соодветни институции од оваа област, каков што е Центарот за побезбеден Интернет;

3. Антиципирајќи ја улогата и значењето и на приватниот сектор во натамошниот развој на информатичкото општество, а низ призма на потребата од натамошно зајакнување на општествената одговорност на сите сегменти, им упатуваме внимание на Интернет провајдерите, во рамките на својата понуда, меѓу другите, да ги промовираат соодветните Интернет пакети во согласност со стандардите и праксата на државите членки на ЕУ и на самата ЕУ, кои овозможуваат децата да бидат заштитени од достапност до содржини на Интернет, кои се штетни за нивниот морал и нивното здравје;

4. Тргувајќи од фактот дека знаењето и образованието се најефикасни средства за заштита на децата од ризиците присутни на Интернет, го поттикнуваме Министерството на образование и наука на РМ во наставните програми за основно и средно образование да воведат содржини кои ќе им овозможат на децата да научат како да се однесуваат и како да се заштитат од безбедносните закани кои постојат на Интернет;

5. Свесни за големото значење на образованието, особено во светло на осигурување за натамошна достапност на информатичката технологија до граѓаните на РМ, ги охрабруваме државните институции, цивилниот сектор, како и образовните институции да продолжат и да ги засилат ангажманите во насока на јакнење на јавната свест кај родителите за важноста од создавање на побезбедна Интернет околина за децата во согласност со стандардите и праксата на државите членки на ЕУ и на самата ЕУ;

6. Согледувајќи дека сè повеќе од реалните животни активности на граѓаните се одвиваат и на Интернет, при што од особена важност е целосното остварување на уставното начело со кое на секој граѓанин му се гарантира почитувањето и заштитата на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот, ја повикуваме Дирекцијата на РМ за заштита на личните податоци да продолжи и да ги засили своите активности во насока на сузбивање на неовластената употреба и искривување на личните податоци на граѓаните на Интернет;

7. Согледувајќи ја и улогата на целата држава во насока на осигурување побезбедна Интернет околина, како и создавањето претпоставки за натамошниот развој на „општеството базирано на знаење“, ја поттикнуваме Владата на Република Македонија и единиците на локалната самоуправа, натамошно залагање во пристапите до содржините на јавните „wireless“ точки отворени од нивна страна, како и во рамките на државните училишта, каде што има Интернет врски да создадат претпоставки, кои ќе овозможат децата да бидат заштитени од достапност до содржини на Интернет кои се штетни за нивниот морал и нивното здравје;

8. Констатирајќи го неспорното значење на информатичката технологија за натамошен развој на „општеството базирано на знаење“, како еден од главните начини за динамизирање на развојот на РМ, ги поттикнуваме институциите да продолжат и да ги засилат финансирањата на научните истражувања од областа на информатичката технологија;

9. Согледувајќи ја сè поголемата улога на мултимедијалните содржини во обликувањето на погледите на граѓаните, а особено на децата, ги повикуваме институциите на државата, во рамките на своите надлежности, да инагурираат сопствен или да прифатат некои од европските системи на рангирање на мултимедијалните содржини според возраста за која се наменети;

10. Декларацијата ќе се достави до Владата на Република Македонија, стопанските комори, универзитетите, како и до здруженијата на невладините организации во РМ;

11. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-979/1  
1 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

#### ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 555.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

#### У К А З

#### ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КУБА

#### I

Г-дин Слободан Ташовски, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Куба, со седиште во Њујорк.

#### II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 42  
3 март 2010 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов, с.р.**

#### ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 556.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.01.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

#### Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство му престанува користењето на недвижните ствари и тоа:

1. Медицински факултет - Институт - Скопје:  
 - институтска зграда КП бр.429, зграда бр.2 и зграда бр.3 со површина од 6010 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.17997;  
 - Институт за судска медицина, криминалистика и деонтологија КП бр.429 зграда бр. 88 со површина од 898 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.18011;  
 - Институт за патолошка физиологија и нуклеарна медицина на КП бр.429 зграда бр.27 со површина од 866,20 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.5072;  
 - Институт за имунологија КП бр.429 зграда бр.35 со површина од 109 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.16838;  
 - штала за животни КП бр.429 зграда бр.36 со површина од 49,89 м<sup>2</sup> и помошна просторија од 11,67 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.18022;  
 - гаражи бр.2 и 3 на КП бр.429 зграда бр.36 со вкупна површина од 37,28 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.18022;  
 - зграда на КП бр.434 зграда бр.1 со површина од 200 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр. 17996;  
 - зграда на КП бр.429 зграда бр.42 дел – приземје 3/14 идеален дел од 662 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.17934;  
 - зграда на КП бр.429 зграда бр.4 со површина од 2400 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.5134,  
 сите во КО Центар 2, сопственост на Република Македонија.

2. Универзитетски клиници:  
 - зграда на Сојузот на студенти КП бр.429 зграда бр.90, Имотен лист бр.18030;  
 - зграда за читална на студентите КП бр.2133 зграда бр.5, Имотен лист бр.2115;  
 - хирургија - зграда бр.8 на КП бр.429, Имотен лист бр.17946:  
 - амфитеатар III во зграда бр.8 кат 1, ДП бр.58 со површина од 125 м<sup>2</sup>;  
 - библиотека во зграда бр.8 кат 1 ДП бр.72 со површина од 40 м<sup>2</sup>;  
 - шеф на катедра и секретар во зграда бр.8, кат I ДП бр.69 со површина од 18 м<sup>2</sup> и ДП бр.70 со површина од 18 м<sup>2</sup>;  
 - интерна клиника - зграда бр.22 на КП бр.429, Имотен лист бр.17975:  
 - амфитеатар IV во зграда бр.22 кат I ДП бр.80 со површина од 208 м<sup>2</sup> и ДП бр.81 со површина од 28 м<sup>2</sup>;  
 - секретар на кабинет на катедра кат I ДП бр.72 со површина од 16 м<sup>2</sup>;  
 - студентски компјутерски центар ДП бр.33, кат I со површина од 115 м<sup>2</sup>;  
 - амфитеатар V (предавална) - ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство КП бр.429 во зграда бр.12, кат – приземје, ДП бр.42 со површина од 130 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.17998;  
 - амфитеатар VI (предавална) – ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија КП бр.429 во зграда бр.70 кат – подрум со површина од 41,63 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.18008;  
 - амфитеатар VII - ЈЗУ Универзитетска клиника за онкологија и радиотерапија КП бр.429 во зграда бр. 10, кат I со површина од 70,30 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.17964;  
 - амфитеатар VIII (предавална) – ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести КП бр.429 во зграда бр.99, кат - приземје ДП бр.1 со површина од 61 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.18012;  
 - амфитеатар IX - ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести КП бр.429 во зграда бр.64, кат I со површина од 138,52 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.18007;

- амфитеатар X – ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија КП бр.429, зграда бр.75 кат – приземје ДП бр.6 со површина од 164 м<sup>2</sup>, Имотен лист бр.18010, сите во КО Центар 2, сопственост на Република Македонија.

#### Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Медицински факултет - Скопје.

#### Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Медицински факултет - Скопје во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

#### Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-293/1  
 22 јануари 2010 година  
 Скопје

Заменик на претседателот  
 на Владата на Република  
 Македонија,  
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

### МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 557.

Врз основа на член 417 алинеја 12 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ број 54/07, 86/08, 64/09 и 161/09), министерот за внатрешни работи донесе

### П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОКАНАТА ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБА ВО МАНДАТНА ПОСТАПКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПЛАТНИОТ НАЛОГ ЗА НАПЛАТА НА ГЛОБА СО ПЛАТЕН НАЛОГ

#### Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на поканата за наплата на глоба во мандатна постапка и за формата и содржината на образецот на платниот налог за наплата на глоба со платен налог („Службен весник на Република Македонија“ број 76/07), обрасците број 1 и 2 се заменуваат со нови обрасци број 1 и 2 кои се составен дел на овој правилник.

#### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 141-10111/1  
 24 февруари 2010 година  
 Скопје

Министер  
 за внатрешни работи,  
 м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.



Образец бр. 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ  
ПС \_\_\_\_\_ ПО \_\_\_\_\_

Врз основа на член 48 од ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ и член 369 од ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА, СЕ ИЗДАВА

**П О К А Н А**  
**за наплата на глоба**

**1. Податоци за сторениот прекршок**

ДЕН:	ЧАС:
Место на сторување:	
Опис на прекршокот:	
Член од ЗБСП со кој е предвиден прекршокот:	
Глоба предвидена за прекршокот:	ЕУР во денарска противвредност

**2. Податоци за сторителот на прекршокот**

Име и презиме:		
ЕМБГ:	Л.К. бр.	СВР:
Адреса на живеење (улица, број, место, општина):		

Сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата на уплатна сметка во рамките на Трезорската сметка.

**ПРАВНА ПОУКА:** Ако сторителот на прекршокот е согласен да му бидат регистрирани негативни бодови е должен во рок од 30 дена од истекот на законски предвидениот рок за плаќање на глобата да ја донесе возачката книшка во полициската станица односно во полициското одделение за безбедност на патен сообраќај според местото на живеење, заради регистрирање на негативните бодови.

Ако сторителот не прекршокот не ја плати доброволно предвидената глоба во законски утврдениот рок, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

За прекршоци чиј сторител не е возач во сообраќајот, односно за кои не е предвидено регистрирање на негативни бодови, кога сторителот нема да го плати предвидениот износ на глоба во рок од осум дена од денот на врачување на поканата, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

Сторителот на прекршокот

\_\_\_\_\_

М.П.

Полициски службеник

\_\_\_\_\_



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Образец бр. 2

ПС \_\_\_\_\_ ПО \_\_\_\_\_

Врз основа на член 49 од Законот за прекршоците, член 370 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и член 92 од Законот за возила, се издава

**ПЛАТЕН НАЛОГ**  
**за наплата на глоба**

**1. Податоци за сторениот прекршок**

ДЕН:	ЧАС:
Место на сторување:	
Опис на прекршокот:	
Член од ЗБСП со кој е предвиден прекршокот:	
Глоба предвидена за прекршокот: ЕУР во денарска противвредност	

**2. Податоци за сторителот на прекршокот**

Име и презиме:		
ЕМБГ/Даночен број на правното лице:	Л.К. бр.	СВР:
Адреса на живеење / седиште на правното лице:		
Податоци за вработување:		
Број на патна исправа: Државјанин на:		
* Забелешка: се пополнува само за странец		

Сторителот е должен да ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот и платниот налог на уплатна сметка во рамките на Трезорската сметка.

**ПРАВНА ПОУКА:** Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на платниот налог, ќе плати само половина од изречената глоба за сторениот прекршок.

Ако сторителот не ја плати глобата во определениот рок, полицискиот службеник ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд.

Сторителот на прекршокот

\_\_\_\_\_

МЛ.

Полициски службеник

\_\_\_\_\_

558.

Врз основа на член член 161 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/09), министерот за внатрешни работи во согласност со министерот за здравство, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ  
СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА  
ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ,  
НАЧИНОТ НА НИВНО УТВРДУВАЊЕ, НАЧИНОТ  
НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХО-  
ФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ  
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ  
ИЛИ ГРАЃАНСКИ РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ  
СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРА-  
РАЗУЗНАВАЊЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА  
НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, начинот на контрола на здравствените и психофизичките способности на овластените службени лица за вршење стручни или граѓански работи и на овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање, како и начинот на работа на здравствената комисија.

**Член 2**

Лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министерството), во смисла на овој правилник може да биде овластено службено лице за вршење стручни или граѓански работи или овластено службено лице за безбедност и контраразузнавање.

**II. ЗДРАВСТВЕНИ И ПСИХОФИЗИЧКИ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО**

**Член 3**

Здравствени и психофизички способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството се:

1. да нема наследно или стекнато заболување или аномалија која би предизвикала таков степен на функционална слабост која би му оневозможила извршување на посебните должности и овластувања согласно Законот за внатрешни работи (во натамошниот текст: посебни должности и овластувања);

2. да е правилно развиено и односот на телесната висина и тежина (BMI) да не укажува на патолошки состојби. Отстапувањето од нормалната телесна тежина да биде во рамките од -20 до +30%. Главата и вратот да се со нормална конфигурација, без анатомски отстапувања, деформитети и лузни кои условуваат функционални или естетски промени. Да нема деформитети на телото и екстремитетите кои значително влијаат на функцијата;

3. очниот наод да биде функционално уреден; острината на видот на секое око посебно, со можна корекција, да биде најмалку 0,8; корекцијата да биде во рамките на +4Д. Во случај на сложен и мешан астигмагизам се зема збир на диоптријата. За работни места без особена сложеност на полициските работи (одредени работни места со средно образование), во случај на амблиопија и останати заболувања кои доведуваат до намалување на видната функција на едното око, која може да биде најмалку 0,3, острината на видот на другото, со или без корекција, да биде 1,0. Растројствата во распознавање на бои да не влијаат во извршување на посебните должности и овластувања;

4. наодот на органите за слух и рамнотежа да биде во граници на нормала; просечната загуба на слухот, во говорните фреквенции, на секое уво одделно да не биде поголемо од 20 Дб;

5. белодробниот физикален и функционален (спирометриски) наод да биде уреден; да нема заболувања на респираторниот систем или последици од истите кои доведуваат до значително оштетување на респираторната функција. По потреба ренгенграфски или флуорографски да се исклучи активен процес на белите дробови од било која етиологија;

6. циркулаторниот систем да биде анатомски и функционално во физиолошки рамки; Физикалниот и ЕКГ наод на срцето без отстапувања кои би довеле до значителни растројства на срцевата функција; Вените на долните екстремитети да бидат без варикозни промени кои доведуваат до функционални растројства;

7. да нема манифестни знаци на растројство на ендокриниот систем, метаболизмот и исхраната, како и нарушување на имунитетот;

8. дигестивниот и урогениталниот систем да биде со уреден наод; без вродени или стекнати анатомски или функционални растројства кои во значителна мерка ја нарушуваат функцијата;

9. кожата да е без заболувања и последици од повреди кои доведуваат до значителни функционални пречки, како и без болести со потешка прогноза;

10. локомоторниот апарат да биде без вродени или стекнати анатомски и функционални растројства кои значително ја нарушуваат неговата функција;

11. централниот и периферниот нервен систем да се со анатомски сочуван интегритет и уредна функција, без акутни и хронични заболувања и останати патолошки состојби;

12. да не боледува од душевни растројства и растројства во однесувањето, невротски растројства, растројства на спиењето, растројства на личноста, душевни растројства и растројства во однесувањето предизвикани од употреба на психоактивни супстанции. Се исклучуваат сите облици на душевна заостанатост и интелектуална тапост.

**Член 4**

Покрај способностите од член 3 од овој правилник, потребно е да бидат исполнети и следните здравствени и психофизички способности:

1. да не боледува од било каква хронична или акутна болест и да нема вродени или стекнати аномалии кои би можеле да го оневозможат успешното извршување на посебните должности и овластувања;

2. да е правилно развиено и во добра физичка кондиција; отстапувањата од нормалната телесна тежина да бидат во рамките од -15 до +10%; основните спиро-метрички параметри да се во граница на нормалните вредности ( $VC > 80\%$ ,  $FEV_1 > 80$  I Tiffneau index  $> 70\%$  од предвидените вредности); да нема вродени или стекнати недостатоци кои влијаат на естетскиот изглед на откриените делови на телото;

3. се исклучуваат сите вродени и стекнати аномалии и акутни и хронични заболувања како и нивни последици кои доведуваат до оштетување на функцијата на респираторниот систем; сите вродени и стекнати заболувања на носот, параназалните синуси и останатите делови на респираторниот систем кои предизвикуваат функционални растројства и естетски дефекти;

4. да не боледува од срцеви заболувања и нивни последици како и од вродени и стекнати срцеви мани. Физикалниот наод на срцето и ЕКГ да бидат во физиолошки рамки; артерискиот крвен притисок да е ограничен на нормалните вредности. Се исклучуваат сите анатомски и функционални растројства на крвожилниот и лимфниот систем;

5. се исклучуваат сите болести на крвта и крвотворните органи;

6. се исклучуваат сите вродени и стекнати аномалии и заболувања по целата должина на дигестивниот систем и аксесорните жлезди кои доведуваат до трајни функционални растројства. Да постои функционална и естетска зачуваност на забалото;

7. се исклучуваат било какви пореметувања на ендокриниот систем, исхраната, метаболизмот и имунитетот;

8. се исклучуваат сите заболувања на бубрегот и уринарните патишта и сите други состојби кои водат до оштетување на бубрежната функција и отежната деривација на урината; сите вродени аномалии на бубрегот и уринарните патишта.

За лицата кои засноваат работен однос во Министерството кои извршуваат оперативни работи се исклучуваат:

- кај мажи - сите вродени и стекнати заболувања и аномалии на машките полови органи со или без знаци на хипогондизам;

- кај жени - сите заболувања, вродени или стекнати аномалии, како и хормонална дисфункција кои доведуваат до потешки функционални растројства на женските полови органи. Потребно е да се забележи евентуалната бременост и нејзиното времетраење;

9. локомоторниот апарат да е интегрален со зачувана функција; коските да ја имаат зачувано својата функција, изглед и положба. Да нема заболувања на коскениот ткиво; зглобовите да се со сочувана физиолошка подвижност. Да нема заболувања како и промени на зглобовите како резултат на траума. Да нема болести на сврзното ткиво и вродени или стекнати недостатоци и заболувања на мускулите и лигаментите;

10. централниот и периферниот нервен систем да се со анатомски сочуван интегритет и уредна функција, без следните патолошки состојби:

- траума, воспалитетни и васкуларни заболувања на централниот нервен систем со трајни последици;

- системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем, екстрапирамидни заболувања и заболувања на движењата, демиелинизирачки болести на централниот нервен систем, заболувања на нервни корени и нервни плексуси, полиневропатии и други заболувања на периферниот нервен систем;

- болести на невромускулната спојка и мускулни болести;

- епилепсија и нејасни настапи на губиток на свест и - хемиплегија, параплегија, тетраплегија и други паралитични синдроми-состојби кои што се стари и долготрајни од непозната причина.

11. да не боледува од:

- душевни растројства и растројства во однесувањето (деменции и други органски душевни нарушувања, шизофренија, шизотипни растројства и налудничави растројства и афективни растројства);

- невротски растројства (фобични, опсесивно компулсивни растројства и други невротски растројства со изразена симптоматологија и резистентни на терапија);

- растројства на спиењето (нарколепсија и катаплексија, психогени растројства на спиењето);

- растројства на личноста со изразен степен на нарушување на однесувањето, социјалното и работното функционирање;

- душевни растројства и растројства во однесувањето предизвикани со употреба на психоактивни супстанции и

- сите форми на душевна заостанатост и интелектуална тапост.

12. се исклучуваат сите заболувања и оштетувања на кожата и нејзините аднекси, како и последици од истите кои доведуваат до функционални растројства и естетски дефекти;

13. се исклучуваат сите заболувања на органот за слух и рамнотежа кои доведуваат до функционални растројства и естетски дефекти. Просечната загуба на слухот да не изнесува повеќе од 20 Дб во говорните фреквенции;

14. се исклучуваат сите заболувања и аномалии на окоото и аднексите на окоото кои доведуваат до функционални растројства и естетски дефекти; пореметувањата на колорниот вид, видното поле, адаптацијата, стереоскопскиот вид и ортофоријата. Острината на видот на секое око посебно без корекција да не е послаба од 0,8 за лицата кои засноваат работен однос во Министерството кои извршуваат оперативни работи, а за останатите корекцијата на видот да биде во граница од -2 до +3 Д, во случај на мешан и сложен астигматизам се зема збир на диоптриите со постигнување на острина на видот до 1,0.

### III. НАЧИН НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО

#### Член 5

Заради утврдување на здравствената и психофизичката способност, лицето кое заснова работен однос во Министерството се упатува на општи медицински и специјалистички прегледи утврдени во Образец број 1 кој е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член има четири страни, од кои на првата страна се запишуваат личните податоци за лицето кое се упатува на општо-медицински и специјалистички преглед, втората и третата страна ги содржат наодите на лекарите, лекарите-специјалисти и психолозите, а четвртата страна го содржи наодот на здравствената комисија.

#### Член 6

Прегледите и испитувањата од член 5 на овој правилник се вршат во О.Е. Служба за превентивна здравствена заштита – Поликлиника Министерство за внатрешни работи при Јавна здравствена установа здравствен дом Скопје од страна на лекари, лекари - специјалисти од соодветната гранка на медицината, односно стоматологјата и психолози.

#### Член 7

Ако на редовниот преглед за утврдување на здравствената и психофизичката способност се укаже потреба за попрецизно утврдување на здравствената состојба, обемот на прегледите за лицето кое заснова работен однос во Министерството може да се прошири со дополнителни специјалистички и субспецијалистички консултации и прегледи.

### IV. НАЧИН НА КОНТРОЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ И ПСИХОФИЗИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ ИЛИ ГРАЃАНСКИ РАБОТИ И НА ОВЛАСТЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

#### Член 8

Овластените службени лица за вршење стручни или граѓански работи и овластените службени лица за безбедност и контраразузнавање (во натамошниот текст: овластени службени лица) се подложуваат на редовни систематски прегледи со цел да се утврди дали се здравствено и психофизички способни да ги извршуваат посебните должности и овластувања, и тоа:

Категории на посебни должности и овластувања	Рок на систематски преглед
--	----------------------------

- |                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 1. Оперативни работи .....       | 3 години |
| 2. Останати работи и задачи..... | 5 години |

#### Член 9

Здравствените и психофизичките способности на овластените службени лица се утврдуваат согласно член 4 од овој правилник, коригирани за природното опаѓање на поедини функции, согласно возраста и работниот стаж на лицата.

#### Член 10

Овластените службени лица се подложуваат на контролен (вонреден) здравствен преглед во случај кога тоа го бара раководителот на организационата единица или надлежниот лекар при овластената здравствена организација.

Овластените службени лица од став 1 на овој член кои одбиваат да се подложат на систематски преглед ќе се сметаат за неспособни за вршење на работи со посебните должности и овластувања.

#### Член 11

Работник на Министерството кој од работно место без посебни должности и овластувања се прераспоредува на работно место со статус овластено службено лице, се подложува на повторен лекарски преглед за да се утврди дали ја исполнува потребната здравствена и психофизичка способност од членовите 3 и 4 од овој правилник за вршење на посебните должности и овластувања.

### V. НАЧИН НА РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА КОМИСИЈА

#### 1. Начин на работа на здравствената комисија при засновање на работен однос во Министерството и редовни систематски прегледи

#### Член 12

Психофизичката и здравствена способност на овластеното службено лице ја оценува здравствената комисија врз основа на лекарски преглед и медицинска документација која се состои од наод и мислење на здравствена комисија; лабораториски, стоматолошки, интернистички, неуропсихијатриски, офталмолошки, оториноларинголошки, хируршки и ортопедски, психолошки наод; како и гинеколошки наод, за лица од женски пол.

Ако здравствената комисија утврди дека за конечна оценка е потребно да се извршат дополнителни здравствени прегледи, кандидатот може да го упати во соодветна здравствена установа.

#### Член 13

Здравствената комисија го оценува овластеното службено лице како:

- способно или
- неспособно за вршење на посебни должности и овластувања во Министерството и своето мислење го доставува до надлежната организациона единица на Министерството.

Здравствената комисија ќе оцени како неспособно овластено службено лице кај кое ќе утврди болести, состојба, повреда или нивна последица, односно телесен недостаток кој е пречка за успешно извршување на посебните должности и овластувања во Министерството или кога постои комбинација на повеќе контраиндикации кои сами по себе не се пречка за успешно извршување на посебните должности и овластувања во Министерството.

#### 2. Начин на работа на здравствената комисија по предлог за поведување на постапка за утврдување на неспособност на овластеното службено лице

#### Член 14

Здравствената комисија може да решава за неспособност на овластеното службено лице за вршење на посебните должности и овластувања, врз основа на предлог за поведување на постапка за утврдување на неспособност на овластеното службено лице поднесен од страна на овластеното службено лице, Министерството, медицинската установа што го лекувала овластеното службено лице или Фондот за здравствено осигурување на Македонија чиј осигуреник е овластеното службено лице.

Со предлогот за поведување на постапката за утврдување на неспособност на овластеното службено лице за вршење на посебните должности и овластувања се доставува медицинската документација и други докази, особено за возраста, како и за пензискиот стаж на овластеното службено лице.

#### Член 15

Здравствената комисија во постапката за утврдување на неспособност на овластеното службено лице за вршење на посебните должности и овластувања решава во полн состав, со мнозинство гласови.

Член на здравствената комисија може да издвои мислење кое го образложува писмено.

#### Член 16

Ако медицинската документација дава можности да се заклучи дека постои неспособност на овластеното службено лице за вршење на посебните должности и овластувања, односно ако Здравствената комисија оцени дека е завршено лекувањето на овластеното службено лице, од страна на претседателот на здравствената комисија се определува денот на непосредниот преглед, се упатува покана за преглед на овластеното службено лице и се известува истовремено и подносителот на предлогот.

Претседателот на здравствената комисија може да го врати предлогот за поведување постапка со забелешки и упатства за дополнување на медицинската документација и доказите од член 14 став 2 од овој правилник.

Претседателот на здравствената комисија може да го врати предлогот за поведување постапка кога смета дека треба да се продолжи со лекувањето на овластеното службено лице и во тој случај дава упатство за натамошно лекување на овластеното службено лице.

#### Член 17

Кога овластеното службено лице ќе се јави на непосреден преглед, прегледот не започнува додека претседателот на здравствената комисија не ги запознае членовите на здравствената комисија со неговата медицинска документација.

Непосредниот преглед го вршат лекарите што се во состав на здравствената комисија, секој од својот домен на експертиза, без присуство на другите членови на здравствената комисија.

По извршениот непосреден преглед, претседателот ги запознава членовите на здравствената комисија кои не присуствувале на прегледот со анамнезата и причините за заболувањето или повредата, времетраењето на привремената неспособност за работа, видовите на лекувањата, резултатите од извршениот преглед и утврдената здравствена состојба и евентуалните телесни оштетувања, како и со прогнозата на здравствената состојба на овластеното службено лице.

#### Член 18

Здравствената комисија ја утврдува неспособноста на овластеното службено лице за вршење на посебните должности и овластувања со наод за утврдена неспособност кој се потпишува од страна на претседателот на здравствената комисија.

Пред донесувањето на наодот од став 1 на овој член, здравствената комисија врши увид во медицинската документација за лекувањето на овластеното службено лице и врши непосреден преглед на овластеното службено лице.

По исклучок од став 2 на овој член, Здравствената комисија може да донесе наод и само врз медицинската документација кога овластеното службено лице се наоѓа на подолго лекување во здравствена установа или во домашни услови, како и кога овластеното службено лице нема да се јави на поканата за непосреден преглед, а од медицинската документација може да се утврди неспособноста за работа.

Здравствената комисија може да врши непосреден преглед на овластеното службено лице и во домашни услови, како и во медицинската установа, ако тоа го допушти медицинската установа.

#### Член 19

Наодот за утврдената неспособност од страна на здравствената комисија се доставува на овластеното службено лице и на Министерството, како и на медицинската установа, односно Фондот за здравствено осигурување на Македонија доколку од нив е доставен предлог за поведување на постапката за утврдување на неспособност на овластеното службено лице за вршење на посебни должности и овластувања.

## VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 20

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за здравствените и психофизичките способности што треба да ги исполнува лицето кое заснова работен однос во Министерството за внатрешни работи, начинот на нивно утврдување, роковите и начинот на контрола на здравствените и психофизичките способности на работниците на Министерството за внатрешни работи кои вршат задачи со посебни должности и овластувања и начинот на работењето на здравствената комисија („Службен весник на Република Македонија" бр. 48/04 и 135/07).

#### Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

Бр. 141-3734/1  
26 јануари 2010 година  
Скопје

Министер  
за здравство,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

## ОБРАЗЕЦ БРОЈ 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Бр. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ година

Скопје

Број \_\_\_\_\_

ЛИСТА НА ПРЕГЛЕДИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА И ПСИХОФИЗИЧКАТА  
СПОСОБНОСТ НА ЛИЦЕТО КОЕ ЗАСНОВА РАБОТЕН ОДНОС ВО МИНИСТЕРСТВОТО

Име, татково име и презиме \_\_\_\_\_

Дата и место на раѓање \_\_\_\_\_

Единствен матичен број (ЕМБГ) \_\_\_\_\_

Живеалиште \_\_\_\_\_

Вид на образование \_\_\_\_\_

(средно, вишо, високо)

Брачна состојба \_\_\_\_\_

Работно место \_\_\_\_\_

АНАМНЕЗА

ЛИЧНА

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ФАМИЛИЈАРНА

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Податоците во анамнезата се внесени врз основа на моите искажувања што ги потврдувам со свој потпис.

Скопје, \_\_\_\_\_ година

ПОТПИС

Висина..... Тежина..... VC.....  
 FEV 1.....  
 Tiffneau index.....

**Лабораториски наод****Урина**

Спец.тежина .....  
 Боја.....  
 Реакција.....  
 Албумен.....  
 Шекер.....  
 Билирубин.....  
 Уробилиноген.....  
 Седимент.....  
 .....  
 .....  
 .....

**Крв**

Седиментација.....  
 Хомоглобин.....  
 Еритроцити.....  
 Леукоцити.....  
 Хематокрит.....  
 Гликемија.....  
 Њар. По: .....  
 Колмер .....  
 ВДРЛ реакција .....  
 МКР II .....

**Други анализи**

Тромбоцити.....  
 Време на крварење.....  
 Време на коагулација.....  
 Уреа.....  
 Креатинин.....  
 Билирубин.....  
 AST.....  
 ALT.....  
 Вк. холестерол.....  
 LDL.....  
 HDL.....  
 Триглицериди.....

**Л а б о р а н т,****Рентгенграфија**

Пулмо .....  
 .....  
 Кор .....

Заклучок: .....

**Л е к а р,****Стоматолошки преглед**

Стоматолошки наод

СОСТОЈБА НА ЗАБИТЕ:

8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8

X фали    O кариес    □ плomba    □ круна    ~ мост

Заклучок: .....

**С т о м а т о л о г,****Клинички преглед од лекар-специјалист по интерна медицина**

Пулмо .....  
 .....  
 Кор .....  
 .....  
 Хепар .....  
 Лиен.....  
 Останати наоди .....  
 Екг.....  
 .....  
 .....

Заклучок: .....

**Л е к а р,**



**Неуропсихијатриски преглед**

Неуролошки наод: .....

Психички наод .....

Заклучок: ..... **Л е к а р,**

**Офталмолошки преглед**

ОД .....

Виусе .....

ОС .....

Распознава бои .....

Фундус .....

Останати наоди .....

Заклучок: ..... **Л е к а р,**

**ОРЛ преглед**

Уво .....

Слух .....

Нос .....

Грло .....

Аудиограм .....

Заклучок: ..... **Л е к а р,**

**Хируршки и ортопедски преглед**

.....

.....

Заклучок: ..... **Л е к а р,**

**Психолошки наод**

.....

.....

Заклучок: ..... **Психолог,**

**Гинеколошки наод (за лица од женски пол)**

.....

.....

Заклучок: ..... **Л е к а р,**

**Преглед, оценка и мислење за здравствената и работна способност од лекар специјалист по медицина на трудот**

.....

.....

Заклучок: ..... **Л е к а р,**

**Потребни дополнителни прегледи**

- а) Специјалистички
- б) Лабораториски

Здравствената комисија при Министерството за внатрешни работи го издава следниот

### КОМИСИСКИ НАОД

КАНДИДАТОТ \_\_\_\_\_  
е здравствено и психофизички СПОСОБЕН-НЕСПОСОБЕН за работа во Министерството за  
внатрешни работи.

Здравствената и психофизичката способност е утврдена врз основа на извршените  
специјалистички прегледи на здравствената состојба на кандидатот и непосредниот лекарски  
преглед на кандидатот од страна на здравствената комисија на Министерството за  
внатрешни работи.

Членови на Комисијата

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
на здравствената комисија

М.П.  
\_\_\_\_\_

559.

Врз основа на член 48 став 1 алинеја 1 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/08), министерот за внатрешни работи, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПРЕМА НА ВОЗИЛОТО,  
ВЕЛОСИПЕДОТ И ЗАПРЕЖНОТО ВОЗИЛО ЗА  
БЕЗБЕДНО УЧЕСТВО ВО СООБРАЌАЈОТ НА ПА-  
ТИШТАТА, КАКО И НА ТРАКТОРИ ЗА БЕЗБЕД-  
НО ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ, ОДНОСНО  
ШУМСКИ РАБОТИ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува задолжителната опрема на возилото, велосипедот и запрежното возило за безбедно учество во сообраќајот на патиштата, како и на трактори за безбедно извршување на земјоделски, односно шумски работи.

**II. ОПРЕМА НА ВОЗИЛА**

**1. Задолжителна опрема**

**Член 2**

Задолжителна опрема на возилото во сообраќајот на патиштата, во смисла на овој правилник е:

- 1) резервно тркало;
- 2) противпожарен апарат за гасење пожар;
- 3) знак за означување запрено возило на коловоз – сигурносен триаголник;
- 4) опрема за укажување прва помош (кутија за прва помош);
- 5) клинест подлошки;
- 6) чекан за кршење на стакло;
- 7) резервни сијалици и осигурачи;
- 8) јаже, сајла или телескопски лост за влек;
- 9) зимска опрема;
- 10) сигурносен-рефлектирачки елек;
- 11) сигурносни појаси и наслони за глава;
- 12) друга опрема;
- табла за означување на „спори возила“;
- табла за означување на „тешки возила“;
- табла за означување „долги возила“ и
- опрема на возила и возачи за превоз на опасни материји.

**1.1 Резервно тркало**

**Член 3**

(1) Во моторните и приклучните возила, освен мопед, лесен трицикл, лесен четирицикл, мотоцикл, трактори, тракторски приколки, приколки со една осовина, автобуси за градски и приградски сообраќај и возила наменети за комунални услуги (за миеење и чистење на улици; одвезување на ѓубре и др.), треба да има резервно тркало со соодветна опрема која по потреба може да се употреби за демонтажа и монтажа.

(2) Резервно тркало не треба да имаат моторни и приклучни возила ако гумите и металните наплатки се опремени со некој сигурносен систем (на пр: спреј или пена во метално шише под притисок, итн.) за безбедно возење со обезваздушена гума, односно средство за привремено оспособување на обезваздушната гума.

**1.2 Противпожарен апарат за гасење пожар**

**Член 4**

(1) Патнички моторни возила, комбинирани возила, патнички моторни возила опремени за користење на алтернативни горива (течен нафтен гас (ТНГ), копириран нафтен гас (ЦНГ), возила за јавен превоз, автобуси, како и товарни моторни и приклучни возила треба да имаат противпожарен апарат за гасење на пожар поставен на видно место или на место лесно за дофат, при што во случај на опасност може да се употреби.

(2) Патнички моторни возила и комбинирани возила треба да имаат еден противпожарен апарат од два килограма наполнет со прашок АБЦ.

(3) Автобуси за градски, приградски и меѓуградски сообраќај треба да имаат по два противпожарни апарати, еден од три kg и еден од шест kg.

(4) Товарни моторни возила до десет t треба да имаат еден противпожарен апарат од шест kg, а товарни моторни возила над десет t треба да имаат по два противпожарни апарати од шест kg.

(5) Група возила (друмски тегнач, тегнач со седло, влечно и приклучно возило) треба да бидат опремени со еден противпожарен апарат за гасење на евентуален пожар на моторот и кабината и најмалку уште еден противпожарен апарат наменет за гасење на евентуален пожар на стоката која се превезува. Бројот на противпожарни апарати наменети за гасење на евентуален пожар на стоката зависи од видот и количината на стоката што се превезува.

**1.3 Знак за означување запрено возило на коловоз – сигурносен триаголник**

**Член 5**

(1) Во моторните и приклучните возила, освен во мопед, мотоцикл и лесен трицикл треба да има на видно место, посебен стандардизиран знак за означување запрено возило на коловоз – сигурносен триаголник така што возачот да може, според потребата, да го користи.

(2) По два знака од став 1 на овој член треба да има во:

- товарни моторни возила и автобуси – ако влечат приклучно возило;
- моторно возило што се наоѓа на крајот на колоната – ако моторните возила се движат во организирана колона.

(3) Знакот од ставот 1 на овој член има облик на рамностран триаголник, со рабови во црвена боја чија должина изнесува 40 cm, а широчина најмалку пет cm. Рабовите на знакот треба да бидат обележани со рефлектирачка материја или со црвена катадиоптерска оптика во широчина од најмалку два cm, или изработени така што да можат по целата должина да се осветлат со сопствен извор на светлина.

(4) Знакот од ставот 1 на овој член треба да биде изработен од цврст материјал и на начин што му овозможува да стои стабилно во вертикална положба.

**1.4 Опредмата за укажување прва помош (кутија за прва помош)**

**Член 6**

Во моторните возила, освен во мопед, лесен трицикл, лесен четирицикл, мотоцикл треба да има опрема за укажување на прва помош, односно една за кутија за прва помош, а во автобуси со повеќе од 25 места за седење треба да има две кутии за прва помош, така што возачот да може, според потреба, да ги користи.

### 1.5 Клинестите подлошки

#### Член 7

Во моторните и приклучните возила, чија најголема дозволена маса преминува пет t треба да има две клинести подлошки на видно место, така што возачот да може, според потреба, да ги користи.

### 1.6 Чекан за кршење на стакло

#### Член 8

Чекан за кршење на стакло во автобуси треба да има во автобусите кои немаат помошна врата за излез на патници во случај на опасност кој треба да биде поставен на видно место, така што во случај на опасност да може да се употреби.

### 1.7 Резервни сијалици и осигурачи

#### Член 9

(1) Во моторните возила, освен во мопед, лесен трицикл, лесен четирицикл, трицикл, четирицикл, мотоцикл, трактор, автобуси за градски и приградски сообраќај, треба да има на видно место, резервни сијалици и осигурувачи најмалку за половина од сијаличните места на удвоените уреди за осветлување на патот и за давање светлосни знаци и по една сијалица за неударените сијалични места за кои е можна замена, само на сијалиците.

(2) Во моторните возила кои се опремени со нови светлосни тела без жарната нитка (ксенон, неон, лед светла и сл.), не треба да има резервни сијалици за тие расветни тела.

### 1.8 Јаже, сајла, телескопски лост и крута врска (руда) за влек

#### Член 10

(1) Во патничките моторни возила треба да има на видно место јаже, сајла или телескопски лост за влечење, додека во возилата наменети за превоз на опасни материи треба да има крута врска (лост-руда) за влечење со соодветна хомологиска потврда.

(2) Во товарните моторни возила треба да има крута врска (лост-руда) за влечење.

### 1.9 Зимска опрема

#### Член 11

(1) Како зимска опрема на моторни возила со најголема дозволена маса која не надминува 3.500 kg се подразбира:

- зимски пневматици на сите тркала, со минимална длабочината на шарите на слојот што газии по обем и широчина, од четири mm.

- пневматици со летен профил на сите тркала со длабочината на шарите на слојот што газии по обем и широчина, со минимум од најмалку четири mm. ако возилото во приборот има синцири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала.

(2) Како зимска опрема за моторни возилата со погона на четири тркала (4 x 4) се подразбира:

- зимски пневматици на сите тркала, со минимална длабочината на шарите на слојот што газии по обем и широчина, од шест mm.

- пневматици со летен профил на сите тркала со длабочината на шарите на слојот што газии по обем и широчина, со минимум од најмалку четири mm. ако возилото во приборот има синцири за снег, и во случајот кога имаат постојан погон, синцири за снег треба да имаат најмалку за задната осовина, а во случај на преклопчив погон, синцири за снег треба да имаат најмалку на постојано вклучената осовина.

(3) Како зимска опрема на моторни возила со најголема дозволена маса која надминува 3.500 kg се подразбира:

- зимски пневматици на погонските тркала со минимална длабочината на шарите на слојот што газии, по обем и широчина, од шест mm.

- пневматици со летен профил на сите тркала со длабочината на шарите на слојот што газии, по обем и широчина, со минимум од четири mm. ако возилото во приборот има синцири за снег со адекватна големина за погонските тркала или други соодветни помагала.

- автобуси и товарни моторни возила кои поради технички причини не можат да постават синцири за снег на погонските тркала треба да имаат зимски пневматици на погонските тркала, и

- прирачен алат – лопата.

(4) Зимски пневматици се оние пневматици кои на својата бочна страна имаат ознака: „MS“, „M+S“, „M&S“ и знак на снегулка на стилизирана планина со три врва.

(5) Во согласност со овој правилник, во патниот сообраќај на возилата не се поставуваат пневматици со клинци.

### 1.10 Сигурносен-рефлектирачки елек

#### Член 12

Во моторните возила, освен мопед, лесен трицикл, лесен четирицикл, мотоцикл, трицикл и четирицикл треба да има сигурносен-рефлектирачки елек кој возачот треба го користи – облече кога во темнина го напушта своето возило, кога на пат надвор од населено место или автопат врши некоја работа покрај возилото (менува тркала, обавува помали поправки на возилото, ако налева гориво кога останал без гориво, бара помош на пат и запира други возила и др.). Сигурносниот – рефлектирачки елек е со жолта боја и прилагоден по EN-471 стандардот за видливост на облеката за предупредување на големо растојание.

### 1.11 Сигурносни појаси и наслони за глава

#### Член 13

(1) Моторни возила за превоз на патници кои покрај седиштето на возачот, имаат најмногу осум седишта и возилата за превоз на товар чија најголема дозволена маса не надминува 3.500 kg. треба да бидат опремени со сигурносни појаси на сите седишта во возилото. Сигурносните појаси на сите бочни седишта (што се наоѓаат на едниот или другиот бочен сид на возилото) треба да бидат триточковни, а средишните седишта може да се опремаат со двоточковни сигурносни појаси.

(2) Моторни возила за превоз на патници кои покрај седиштето на возачот, имаат повеќе од осум седишта и чија најголема дозволена маса не надминува 5.000 kg. и моторни возила за превоз на патници кои покрај седиштето на возачот, имаат повеќе од осум седишта и чија најголема дозволена маса надминува 5.000 kg. (автобуси), со исклучок на оние што се изработени за превоз на патници во стоечка позиција, како и возила за превоз на товар чија најголема дозволена маса надминува 3.500 kg. а е помала од 12.000 kg. и возила за превоз на товар чија најголема дозволена маса надминува 12.000 kg. треба да имаат на сите седишта, пред кои не се наоѓаат други седишта најмалку двоточковни сигурносни појаси.

(3) Моторни возила за домување – престој треба да имаат триточковни сигурносни појаси на возачкото и совозачкото седиште, додека останатите седишта за патници треба да имаат најмалку двоточковни сигурносни појаси.

(4) Моторни возила за превоз на патници кои покрај седиштето на возачот имаат најмногу осум седишта, моторни возила за превоз на товар чија најголема дозволена маса не надминува 3.500 kg. и моторни возила за домување – престој треба да имаат потпирачи за глава на сите седишта што се опремени со триточковни сигурносни појаси.

## 1.12 Друга опрема на возила

### 1.12.1 Табла за означување на „спори возила“

#### Член 14

(1) Моторни возила и приклучни возила кои заради конструкциски причини, на рамен пат не можат да се движат со брзина поголема од 30 км/ч, треба да бидат означени со табла за означување на „спори возила“.

(2) На возилото треба да постои најмалку една табла за означување на „спори возила“ и треба да биде поставена на задниот дел од возилото. Ако на возилото има само една табла за означување на „спори возила“, тогаш таа треба да биде поставена на задната лева страна од возилото на висина не помала од 250 mm (до долниот раб на таблата) и не поголема од 2100 mm (до горниот раб на таблата) мерено од хоризонталната асфалтна површина до наведениот раб на таблата.

(3) Моторните и приклучните возила од ставот (1) на овој член регистрирани во Република Македонија треба да бидат означени со табла за означување на „спори возила“.

(4) Изгледот, основните бои и димензиите на таблата за означување на „спори возила“ се дадени во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

### 1.12.2 Табли за означување на „тешки возила“

#### Член 15

(1) Товарни моторни возила со најголема дозволена маса од 12.000 kg, освен тегнач со седло што е посебно конструиран за тегнење на полуприколки, треба да бидат означени со табли за означување на „тешки возила“.

(2) Таблите за означување на „тешки возила“ наменети за вградување на моторни возила треба да бидат зебрасти со наизменично коси бели рефлектирачки и црвени флуоросцентни ленти.

(3) На возилата може да постои една, две или четири табли за означување на „тешки возила“. Бројот на таблите зависи од можноста за вградување на истите на задната страна од возилото.

(4) Таблата или таблите за означување „тешки возила“ треба да бидат поставени на висина не помала од 250 mm (до долниот раб на таблата) и не поголема од 2100 mm (до горниот раб на таблата) мерено од хоризонталната асфалтна површина до наведениот раб на таблата.

(5) Товарните моторните возила од ставот (1) на овој член регистрирани во Република Македонија треба да бидат означени со табла/табли за означување на „тешки возила“

(6) Изгледот, основните бои и димензиите на таблите за означување на „тешки возила“ се дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

### 1.12.3 Табли за означување на „долги возила“

#### Член 16

(1) Приклучни возила со најголема дозволена маса помала од или еднаква на 10.000 kg. чија должина (вклучувајќи ја должината на влечната руда) преминува осум m. и приклучни возила со најголема дозволена маса поголема од 10.000 kg., без оглед на должината, треба да бидат означени со табла/табли за означување на „долги возила“.

Останатите видови возила не треба да бидат означени со таблата/таблите од став 1 на овој член.

(2) Таблите за означување „долги возила“ наменети за вградување на приклучни возила (приколки и полуприколки) треба да бидат со бели рефлектирачки позадини и црвен флуоросцентен раб.

(3) На возилата може да постои една, две или четири табли за означување на „долги возила“. Бројот на таблите зависи од можноста за вградување на истите на задната страна од возилото.

(4) Таблата или таблите за означување на „долги возила“ треба да бидат поставени на висина не помала од 250 mm (до долниот раб на таблата) и не поголема од 2100 mm (до горниот раб на таблата) мерено од хоризонталната асфалтна површина до наведениот раб на таблата.

(5) Товарните моторните возила од ставот (1) на овој член регистрирани во Република Македонија треба да бидат означени со табли за означување „долги возила“.

(6) Изгледот, основните бои и димензиите на таблата за означување „долги возила“ се дадени во Прилог број 3, кој е составен дел на овој правилник.

### 1.12.4 Опрема на возила и возачи за превоз на опасни материи

#### Член 17

Возилата и возачите за превоз на опасни материи треба да имаат опрема во согласност со одредбите од Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/07) и Европската спогодба за меѓународен превоз на опасни материи во патниот сообраќај – (ADR) од 1957 година (Одлука за пристапување на Република Македонија кон Европската спогодба за меѓународен превоз на опасни материи во патниот сообраќај - (ADR) од 1957).

### III. ОПРЕМА ЗА ВЕЛОСИПЕД, ВЕЛОСИПЕД СО ПОМОШЕН МОТОР

#### Светло за осветлување на патот и обележување на возилото

##### Член 18

(1) Едно светло за осветлување на патот на велосипеди и на велосипеди со помошен мотор треба да биде поставено и прицврстено на предната страна на возилото.

(2) Светлината што ја дава светлото од став 1 на овој член треба да биде во бела боја, а оддалеченоста на светлечката површина на тоа светло од површината на патот не треба да биде помала од 40 cm ниту поголема од 120 cm.

(3) Едно задно позиционно светло во црвена боја на велосипедите и на велосипедите со помошен мотор треба да биде поставено и прицврстено на задната страна на возилото.

(4) Оддалеченоста на светлечката површина на светлото од став 3 на овој член по површината на патот не треба да биде помала од 25 cm ниту поголема од 90 cm.

(5) Светлото од став 3 на овој член може да биде поставено со катадиоптер.

#### Катадиоптери на велосипеди и велосипеди со помошен мотор

##### Член 19

(1) Еден катадиоптер во црвена боја на велосипедите и на велосипедите со помошен мотор треба да биде вграден и поставен на задната страна на возилото, а по еден катадиоптер во жолта или портокалова боја – на секоја страна на педалот (од предната и задната страна).

(2) Оддалеченоста на рефлектирачката површина на катадиоптерот со црвена боја на задната страна на возилото од површината на патот не треба да биде помала од 25 cm ниту поголема од 90 cm.

(3) Рефлектирачката површина на катадиоптерот во црвена боја на задната страна на возилото треба да биде најмалку осум cm.

(4) На бочните страни на предното и задното тркало на велосипедот и велосипедот со помошен мотор треба да има рефлектирачки тела што рефлектираат светлина во бела или жолта боја.

#### Сопирачки на велосипед и велосипед со помошен мотор

##### Член 20

Сопирачките на велосипеди и велосипеди со помошен мотор треба да бидат вградени и поставени за секое тркало, и тоа најмалку по една сопирачка така што да се меѓусебно независни, со тоа што сопирачката на предното тркало треба да биде рачна.

#### Механичко или електрично звонче

##### Член 21

Механичкото или електричното звонче на велосипедите и велосипедите со помошен мотор служи за давање звучни знаци и треба да биде вградено така за да дава едноличен звук со непроменлив интензитет.

### IV. ДРУГА ОПРЕМА ЗА ВЕЛОСИПЕДИ И ВЕЛОСИПЕДИ СО ПОМОШЕН МОТОР

##### Член 22

Друга опрема за велосипеди и велосипеди со помошен мотор со која се опремени овие возилата е:

- брзиномер;
- циклокомпјутер и пулсметар;
- носач или ногарки за потпирање;
- пумпа, алат и прибор;
- калници;
- бидони и држач за бидони;
- багажник;
- кошница;
- клучалка, сајла со катинар;
- торбичка за ставање на резервен алат и
- седиште за деца.

### V. ОПРЕМА НА ЗАПРЕЖНО ВОЗИЛО

#### Светла на запрежно возило

##### Член 23

(1) Запрежно возило треба да има најмалку едно бело светло поставено на предната страна на возилото така што светлоста што ја дава е видлива само за учесниците во сообраќајот што се наоѓаат пред запрежното возило и најмалку едно црвено светло поставено на задната страна на возилото така што светлоста што ја дава да е видлива само за учесниците во сообраќајот што се наоѓаат зад запрежното возило.

(2) Светлата на запрежното возило треба да бидат поставени така што светлината што тие ја даваат ноќе при добра видливост може да се види на оддалеченост од најмалку 150 m.

#### Катадиоптери на запрежно возило

##### Член 24

(1) Запрежните возила треба да имаат вградено и поставено два катадиоптера со бела или портокалова боја, симетрично поставени на предната страна и два катадиоптера со црвена боја, симетрично поставена на задната страна на запрежното возило, така што ноќе, при добра видливост, да се видливи на оддалеченост од најмалку 100 m кога се осветлени со големо светло на моторно возила.

(2) Рефлектирачката површина на катадиоптерите треба да биде со кружна форма со дијаметар од 10 cm и истите не треба да бидат поставени помалку од 30 cm ниту повеќе од 100 cm оддалеченост од површината на патот. Меѓусебното растојание на рефлектирачките површини на катадиоптерите не треба да биде помало од 80 cm. Рефлектирачката површина на одделни катадиоптери треба да изнесува најмалку 20 cm<sup>2</sup>.

### VI. ОПРЕМА НА ТРАКТОРИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАБОТИ

#### Трактори

##### Член 25

Одредбите за системите, составни делови, самостојни единици и опрема на тракторите се однесуваат само на оние видови трактори што на рамен пат не развиваат брзина на движењето поголема од 30 км/ч и кои имаат две оски и тркала со пневматици (во натамошниот текст: трактор).

**Сопирачки на трактор****Член 26**

(1) Уредот за сопирање (во натамошниот тест: системот за сопирање, работната и паркирната сопирачка на тракторот треба да бидат вградени и поставени така што возачот да може на сигурен, брз и ефикасен начин да го запре тракторот, без оглед на степенот на оптовареност и стрмината на патот по кој се движи како и да го осигури возилото во неподвижна положба на пат со стрмина.

(2) Системот за кочење на тракторот треба да биде вграден и поставен само на две тркала на иста оска ако силата на кочење е рамномерно распоредена на двете тркала.

**Уреди за осветлување на патот и за давање на светлосни знаци на тракторите****Член 27**

(1) Уреди за осветлување на патот и за давање светлосни знаци на тракторите, во смисла на овој правилник се:

- главни фарови со соборено светло;
- позициони светла;
- стоп-светла;
- катадиоптери;
- покажувачи на правецот;
- светла за осветлување на задната регистарска таблица.

(2) Освен уредите од ставот (1) на овој член, на тракторите можат да бидат вградени и поставени и:

- фарови за големо светло;
- фарови за магла;
- фарови и светла за осветлување на местото на кое се изведуваат работи;
- светла за возење наназад;
- задни светла за магла.

**Безбедносна кабина или рамка на трактор****Член 28**

Безбедносната кабина или рамката на тракторот треба да бидат вградени и поставени така да го штитат возачот од повреда во случај тракторот да се преврти и да одговараат на пропишаните хомологациски нормативи.

**Уреди за контрола на работа на покажувачите на правецот на тракторите****Член 29**

Уредите за контрола на работата на покажувачите на правецот на тракторите треба да бидат вградени и поставени како светлосен или како звучен знак за контрола на работата на покажувачите на правецот, ако возачот не може директно да види најмалку по еден покажувач на правецот од секоја страна на возилото.

**Уред за давање звучни знаци на трактор****Член 30**

Уредот за давање звучни знаци на тракторот треба да биде вграден и поставен да дава едноличен звук со непроменлив интензитет.

**Уред за одвод и испуштање на на издувни гасови на трактор****Член 31**

Уредот за одвод и испуштање на издувните гасови на тракторот треба да биде вграден и поставен така што да има пригушувач на звукот и да биде поставен на горниот дел од тракторот.

**Возачко огледало и бришачи на ветробран на затворена кабина****Член 32**

(1) На трактор кој има затворена кабина за возачот треба да биде вградено и поставено најмалку едно возачко огледало поставено на левата страна на кабината.

(2) Ако на тракторот постои ветробран, надворешните окна треба да имаат и бришач на ветробранот.

**Уред за движење наназад на трактор****Член 33**

Уредот за движење на тракторот наназад, на тракторот чија маса преминува 0,35 t, треба да биде вграден и поставен така што со соодветен степен на пренос да овозможи сигурно и безбедно движење на тракторот наназад.

**Незадолжителна опрема за трактор****Член 34**

Тракторите што се употребуваат за извршување на земјоделски односно шумски работи надвор од патиштата, заради поголема безбедност може да ја имаат следната незадолжителна опрема:

- ременица;
- тегови за предни и задни тркала;
- автоматска кука;
- полугасеници;
- стабилизаторски полуци;
- пневматска инсталација.

**VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА****Член 35**


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.141-6293/1  
8 февруари 2010 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

## Прилог број 1

## ТАБЛА ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА „СПОРИ“ ВОЗИЛА




1 – црвен рефлектирачки материјал

2 – црвен флуоросцентен материјал




## Прилог број 2

**ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ „ТЕШКИ ВОЗИЛА“  
НАМЕНЕТИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА**

Ако на моторното возило се вградени две или четири табли, збирот на нивните должини треба да бидат еднакви на должината од примерот 1.

## Прилог број 3

ТАБЛИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ „ДОЛГИ ВОЗИЛА“  
НАМЕНЕТИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ НА ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА



Ако на приклучното возило се вградени две или четири табли, збирот на нивните должини треба да бидат еднакви на должината од примерот 1.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ****560.**

Врз основа на член 39 став 8 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија”, број 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 45/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09 и 133/09), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОМЕНА НА ДАНОЧНИОТ  
ПЕРИОД****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на промена на даночниот период кај даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на додадена вредност.

**Член 2**

Барање за промена на даночниот период поднесуваат даночни обврзници кои се регистрирани за целите на данокот на додадена вредност на кои со решение за даночен период им е одредена календарска година.

**Член 3**

(1) Барањето од член 2 на овој правилник се поднесува на образец Барање за промена на даночен период - ДДВ-БПДП кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

(2) Барањето се поднесува до организационата единица на Управата за јавни приходи кај која е регистриран даночниот обврзник.

(3) Барањето се разгледува доколку е поднесено до десетти во месецот и до крајот на месецот во кој е поднесено барањето се одлучува по истото.

(4) Барањето поднесено по десеттиот ден во месецот, се смета дека е поднесено до десетти во месецот кој следи по месецот во кој е поднесено барањето.

**Член 4**

(1) Даночниот обврзник од членот 2 на овој правилник со барањето од член 3 став (1) на овој правилник доставува докази дека влезните исполнувања кои произлегуваат од инвестиции во опрема и недвижности за започнување или проширување на неговата стопанска дејност се во износ од најмалку 100.000.000 денари на годишно ниво без данокот на додадена вредност и тоа:

1) документација за извршен промет со добра или услуги од домашен даночен обврзник од земјата во тековната календарска година (договори, фактури, ситуации и сл.);

2) увозна документација (единствен царински документ-ЕЦД) за извршен увоз во тековната календарска година;

3) документација со која се докажува дека даночниот обврзник до крајот на календарската година ќе изврши набавка на добра или ќе користи услуги од даночен обврзник кој нема ниту седиште ниту подружница во земјата и

4) документација со која се докажува дека даночниот обврзник до крајот на календарската година ќе изврши набавка на добра или ќе користи услуги од даночен обврзник кој има седиште или подружница во земјата.

(2) Во случај кога се докажува превземање на идни дејства согласно став (1) точки 3 и 4 од овој член, како доказ се сметаат договорите кои:

1) се склучени во писмена форма;

2) имаат точно определен или определив предмет на договорот;

3) се потпишани од сите лица кои се обврзуваат кон него;

4) за предмет имаат набавка на добро или услуга за инвестиции во опрема и недвижности;

5) содржат точно наведен рок за исполнување на договорот и

6) содржат точно определена цена во која не е вклучен данокот на додадена вредност.

(3) Кога во прилог се доставува договор за градење, кон овој договор се доставува и одобрение за градење со проектна документација.

(4) Доколку прометот кој се однесува на инвестиции во опрема и недвижности е дополнет со промет на друго добро или услуга како спореден промет, при утврдување на вредноста на влезните исполнувања се земаат и вредностите на овие споредни промети.

(5) Кога предмет на договорот е економски делив промет кој се должи и извршува во делови, се зема во предвид само вредноста на делот од прометот кој со договорот е предвидено да биде реализиран од почетокот до крајот на тековната календарска година.

**Член 5**

(1) Даночниот обврзник на кој врз основа на поднесеното барање со решение за даночен период му е одреден календарски месец со даночната пријава на данокот на додадена вредност за последниот даночен период во годината во која е поднесено барањето приложува документи за влезните исполнувања во календарската година во која е поднесено барањето.

(2) Доколку врз основа на приложените документи согласно ставот (1) од овој член, даночниот обврзник не докаже дека влезните исполнувања во календарската година во која е поднесено барањето, произлегуваат од инвестиции во опрема и недвижности во износ од најмалку 100.000.000 денари без данок на додадена вредност, се врши промена на даночниот период врз основа на податоците за остварениот промет во календарската година во која со решение за даночен период му е одреден календарски месец.

**Член 6**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 20-7262/1  
1 март 2010 година  
Скопје

Заменик претседател  
на Владата на РМ и  
министер за финансии,  
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

## ДДВ-БПДП



Република Македонија  
Министерство за финансии  
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Датум и број  
на прием

\* Пополнува Управата за јавни приходи

## БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ДАНОЧЕН ПЕРИОД

## 1. Даночен обврзник

Даночен број (ЕДБ)

11

Скратен назив

12

Адреса на вистинското седиште за контакт

\* може да се разликува од адресата на седиштето  
од судската регистрација

13

улица

број

населено место

општина

телефон

телефакс

е-пошта

## 2. Општи податоци

Правна форма

21

Претежна дејност

22

шифра

23

опис

## 3. Податоци за регистрација за ДДВ

Број на решение за  
регистрација за ДДВ

31

Датум на решение

32

д д м м г г г г г г

## 4. Прилози

Број на поднесени прилози

Потврдувам дека податоците наведени во ова барање се точни и целосни

Датум на поднесување

д д м м г г г г г г

Потпис

## ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночните обврзници кои се регистрирани за целите на данокот на додадена вредност и на кои со решение за даночен период им е одредена календарска година може да поднесат Барање за промена на даночниот период, доколку документарно докажат дека во тековната календарска година ќе имаат влезни исполнувања кои произлегуваат од инвестиции во опрема и недвижности за започнување или проширување на нивната стопанска дејност, во износ од најмалку 100.000.000 денари на годишно ниво без данок на додадена вредност. Барањето за промена на даночниот период, даночните обврзници го поднесуваат до 10-ти во месецот. Барањето се поднесува до организационите единици на УЈП, под чија надлежност припаѓа даночниот обврзник.

## УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Барањето пополнете го читливо. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Задолжително се наведува датумот на поднесување на Барањето и своерачен потпис.

## 1. Даночен обврзник

**ЕДБ на обврзникот** - Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како занаетлии, трговци-поединци и сл.), правни лица и здруженија на лица, го впишуваат Единствениот даночен број добиен од УЈП при нивната регистрација.

**Скратен назив** - Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и здруженија на лица го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење.

**Адреса на вистинското седиште за контакт** - Се наведува полната адреса на вистинското седиште за контакт (улица, број, населено место, општина, телефон, телефакс и е-пошта).

## 2. Општи податоци

**Правна форма** - Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и здруженија на лица ја впишуваат организационата форма (овој податок обично се содржи во полниот назив на даночниот обврзник).

**Претежна дејност (шифра и опис)** - Обврзниците-физички лица кои вршат регистрирана дејност, правни лица и здруженија на лица ги наведуваат шифрата и описот на претежната дејност што ја вршат.

## 3. Податоци за регистрација за ДДВ

**Број на решение за регистрација за ДДВ** - Се впишува бројот на решението на Управата за јавни приходи со кое на даночниот обврзник за даночен период му е одредена календарска година.

**Датум на решение** - Се впишува датумот на решението на Управата за јавни приходи со кое на даночниот обврзник за даночен период му е одредена календарска година.

\* Пополнува Управата за јавни приходи

Датум на обработка

д д м м г г г г г г

Број на решение

Потпис на  
обработувачот

Забелешка

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

561.

Врз основа на член 8 од Законот за техничка инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2008), министерот за економија донесе

**П РА В И Л Н И К  
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ  
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕЗАВИСНИТЕ ПРАВНИ  
ЛИЦА КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПЕРИОДИЧНИ  
ИСПИТУВАЊА И ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ  
И ПЕРИОДИЧНИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ТЕХНИЧКАТА  
ОПРЕМА ШТО Е СТАВЕНА ВО УПОТРЕБА,  
КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ВОДЕЊЕ**

## Член 1

Со овој правилник се уредува формата и содржината на образецот на евиденцијата на независните правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања, формата и содржината на образецот за евиденција на техничките прегледи и периодичните испитувања на техничката опрема за која Државниот инспекторат за техничка инспекција донесува решение за ставање во употреба, како и за настанатите несреќи, хаварии или штети предизвикани од техничката опрема.

## Член 2

Евиденциите од член 1 на овој правилник се водат во евиденциски книги со димензии 500 x 300 мм кои содржат евиденциски листови.

## Член 3

(1) На насловната страна од Евиденциската книга за евиденција на независните правни лица, во левиот горен агол е отпечатен текст напишан со големи црни букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под него „МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА“, а под него „ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА“. Во средината на насловната страна е отпечатен текст напишан со големи црни букви „ЕВИДЕНЦИСКА КНИГА НА НЕЗАВИСНИ ПРАВНИ ЛИЦА“.

(2) Евиденциските листови од Евиденциската книга на независните правни лица ги содржат следните рубрики:

- реден број;
- архивски борој и датум на поднесување на барањето за утврдување на исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања;
- назив на подносителот на барањето;
- единствен матичен број на правното лице и даночен број;
- седиште, адреса и општина;
- број на сертификат за акредитација;
- број и датум на добивање на решението за исполнетост на условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања;
- подрачје на инспекција;
- вид и тип на инспекција;
- евиденциски број на правното лице ДИТИ – XXXX;
- број и датум на решението за укинување на решението за исполнетост на условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања; и
- забелешка.

(3) Во евиденциските листови од Евиденциската книга на независните правни лица се внесуваат податоците од став (2) член (3) на овој правилник, како и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

(4) Евиденциската книга на независните правни лица кои ги исполнуваат условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања се дадени во Прилог 1 и Прилог 2 што се составен дел на овој правилник.

## Член 4

(1) На насловната страна од евиденциските книги за евиденција на техничката опрема од член 4 на овој правилник, во левиот горен агол е отпечатен текст напишан со големи црни букви „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, под него „МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА“, а под него „ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА“. Во средината на насловната страна е отпечатен текст напишан со големи црни букви „ЕВИДЕНЦИСКА КНИГА НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА“.

(2) Евиденциските книги на техничката опрема за која Државниот инспекторат за техничка инспекција има донесено решение за ставање во употреба содржат евиденциски листови и тоа поединечни за секоја техничка опрема според областа на која припаѓа.

(3) Евиденциските листови од Евиденциската книга за опрема под притисок ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- евиденциски број ОП - XXXX;
- вид на техничката опрема;
- производител;
- година на производство;
- капацитет;
- сопственик/корисник;
- адреса на објектот каде е инсталирана опремата;
- забелешка; и
- извршени технички прегледи.

(4) Евиденциските листови од Евиденциската книга за жичари ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- евиденциски број Ж - XXXX;
- вид на техничка опрема;
- производител;
- година на производство;
- намена;
- должина;
- брзина;
- капацитет;
- број на станици;
- број на корпи;
- снага на погонот (кв);
- вид на објектот во кој е вградена жичарата;
- сопственик/корисник;
- адреса на објектот;
- локација на техничката опрема;
- забелешка; и
- извршени технички прегледи;

(5) Евиденциските листови од Евиденциската книга за лифтови и транспортери ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- евиденциски број ЛТ - XXXX;
- вид на техничката опрема;
- производител;
- година на производство;
- вид на погон;
- намена;
- носивост (капацитет);
- брзина м/сек;
- број на станици;
- вид на објектот во кој е вградена техничката опрема;
- сопственик/корисник;
- адреса на објектот;
- општина;
- забелешка; и
- извршени технички прегледи.

(6) Евиденциските листови од Евиденциската книга за дигалки и индустриски транспортери ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- евиденциски број ДТ - XXXX;
- група на техничката опрема;
- вид на техничката опрема;
- производител;

- година на производство;
- вид на погон;
- намена;
- максимален товар (капацитет);
- должина (за транспортери);
- сопственик/корисник;
- адреса;
- општина;
- забелешка; и
- извршени технички прегледи.

(7) Насловната страна и евиденциските листови на евиденциските книги за техничката опрема за која Државниот инспекторат за техничка инспекција има донесено решение за ставање во употреба се дадени во Прилог 3, Прилог 4, Прилог 5, Прилог 6, и Прилог 7 кои се составен дел од овој правилник.

#### Член 5

Евиденциските книги од член 3 и член 4 на овој правилник се водат во пишана и електронска форма и се објавуваат на веб страницата на Министерството за економија.

#### Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 25-131/2  
22 февруари 2010 година  
Скопје

Министер,  
**Фатмир Бесими**, с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

ЕВИДЕНЦИСКА КНИГА НА ПРАВНИ ЛИЦА



Прилог 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА  
ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

ЕВИДЕНЦИСКА КНИГА НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА



Прилог 4 - опрема под пригисок

РЕДЕН БРОЈ	ЕВИДЕНЦИСКИ БРОЈ ОП	ВИД НА ТЕХНИКА ОПРЕМА	ПРОИЗВОДИТЕЛ	ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО	КАПАЦИТЕТ	СОПСТВЕНИ И КОРИСНИ КАТЕГОРИИ	АДРЕСА НА ОБЈЕКТОТ КАДЕ Е ИНСТАЛИРАНА ОПРЕМАТА	ЗАВЕШКА	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9																						

ИЗВЕШЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ





Прилог 7 - дигалки и индустриски транспортјери

ИЗВЕШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРЕЧНИЦИ

РЕДЕН БРОЈ	ЕВИДЕНЦИОН СКИ БРОЈ ДТ	ГРУПА НА ТЕХ ОПРЕМА	ВИДНА ТЕХ ОПРЕМА	ВИДНА ПРЕМВОДИТЕЛ	ГОДИШНА ПРЈЕМНОЈ СЪБО	ВИДНА ПОЛОЖ	НАМЈЕНА	МАКСИМАЛЕН ТОВАР (КАПАЦИТЕТ)	ДОЛЖИНА НА ТРАНСПОРТ ЕРИ	СОПСТВЕНИК КОРИСНИК	АДРЕСА	ОПШТИНА ЗАБЕЛШКА	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																					

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 562.

Врз основа на член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, бр. 25/2007 и 7/2008) и член 14 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на ден 22.02.2010 година го донесе следниот

### П Р А В И Л Н И К ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ

#### Предмет на уредување

##### Член 1

Со Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Правилник) се пропишува потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со инвестициски фондови.

#### Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови

##### Член 2

(1) Барањето за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови (во понатамошниот текст: Барање за стекнување квалификувано учество) се поднесува до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија) во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: “Барање за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови” (Обрзец ДУФ-Б-СКУ), даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

(2) Образецот ДУФ-Б-СКУ треба да е пополнет електронски, уредно, читливо, без корекции и треба да ја содржи во прилог документацијата пропишана со член 3 на овој правилник. Образецот за барањето мора да биде целосно пополнет.

(3) Барањето за стекнување квалификувано учество го поднесува до Комисијата за хартии од вредност и го потпишува лицето кое има намера директно или индиректно, постапно или одеднаш, да се стекне со акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото за управување со инвестициски фондови (во натамошниот текст: друштво за управување) со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица.

(4) Барање за стекнување квалификувано учество до Комисијата за хартии од вредност поднесува и лице кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало постапно или одеднаш акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 10%, 20%, 30% и 50% од вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас, без оглед на тоа дали акциите ги стекнува само или заедно со други поврзани лица, при што во овој случај барањето се поднесува во рок од десет календарски дена од конечноста, односно правосилноста на одлуката и од Комисијата се бара согласност за настанатата промена.

#### Документација кон барањето за стекнување квалификувано учество

##### Член 3

(1) Кон барањето за стекнување квалификувано учество лицата од став 3 и став 4 на членот 2 од овој правилник ја приложуваат документацијата пропишана со член 14 став (2) од Законот за инвестициски фондови и документацијата пропишана со овој правилник.

(2) При поднесување на барањето за стекнување квалификувано учество се поднесува и доказ за платен надоместок на Комисијата за разгледување и одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, согласно Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

#### Документација која се однесува на физичко лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во друштво за управување

##### Член 4

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во друштвото за управување е физичко лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Кратка биографија и копија од личната карта, односно копија од пасошот (за странско физичко лице) на физичкото лице од став 1 на овој член;

2. Доказ од надлежниот суд дека против физичкото лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;

3. Доказ за потеклото на средствата од кои физичкото лице од став 1 на овој член би ја извршила уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (решение за наследство, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи и друг соодветен доказ);

4. Доказ за финансиската состојба на физичкото лице од став 1 на овој член;

5. Список на правни лица во кои физичкото лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

6. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на физичкото лице од став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

7. Список на лица со кои физичкото лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

8. Опис на инвестициската политика на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

9. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на физичкото лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во друштвото за управување за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на физичкото лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали физичкото лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

10. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, на територијата на Република Македонија;

11. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

12. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

13. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не бил директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

14. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е осуден со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

15. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

16. Изјава дадена од физичкото лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;

17. Доказ од надлежниот суд дека физичкото лице од став 1 на овој член не е осудено со казна затвор за кривични дела од областа на банкарството, финансиите, работните односи, имотот, мито и корупција;

18. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за постоење односно непостоење на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

19. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, кривична и материјална одговорност и заверена кај нотар, дека истиот не е член на орган на управување, ниту вработен во друго друштво за управување со фондови и дека не е поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови;

20. Изјава на физичкото лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на физичкото лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови.

(2) Документот од став 1 точка 1 на овој член се поднесува до Комисијата во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со фондови, (Образец ДУФ-БП), даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

(3) Документацијата од од став 1 точка 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19 и 20 се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на физичко лице“ (Образец ДУФ-И-ФЛ), даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник и е заверен кај нотар.

**Документација која се однесува на правно лице кое има намера да стекне односно кое врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон стекнало квалификувано учество во друштво за управување**

**Член 5**

(1) Во случај кога лицето кое има намера да се стекне со квалификувано учество во друштвото за управување е правно лице, кон барањето за стекнување со квалификувано учество до Комисијата се поднесува следната документација:

1. Одлука на надлежниот орган на правното лице од став 1 на овој член за стекнување квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;

2. Извод од регистрацијата на правното лице од став 1 на овој член од регистарот кој ја одразува последната фактичка состојба (потврда за правното лице - тековна состојба) и извод од акционерската книга во зависност од правниот облик на правното лице од став 1 на овој член;

3. Статут или друг основачки акт на правното лице од став 1 на овој член во зависност од неговиот правен облик;

4. Доказ од надлежниот суд дека против правното лице од став 1 на овој член е/не е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на дејност;

5. Доказ за потеклото на средствата од кои правното лице од став 1 на овој член би ја извршило уплатата на акциите за чие стекнување се бара согласност (ревизорски извештај, завршна сметка или друг соодветен доказ);

6. Доказ за финансиската состојба на лицето од став 1 на овој член (целосните ревидирани финансиски извештаи за последните две години заедно со мислењето од овластениот ревизор и белешките кон финансиските извештаи и Извод од состојбата на сметките на лицето од став 1 на овој член кај носителот на платниот промет);

7. Список на лица кои во правното лице од став 1 на овој член поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, вклучувајќи податоци за бројот на акции или удели кои ги поседуваат и процентот кој го претставуваат во вкупниот број на акции односно удели на правното лице од став 1 на овој член, како и процентот кој го претставуваат во гласачката структура;

8. Список на членовите на органите на управување на правното лице од став 1 на овој член;

9. Список на правни лица во кои правното лице од став 1 на овој член поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите;

10. Доказ (извод од состојбата на сметката на имателот на сметка, извод од регистрацијата на правното лице од регистарот, и сл.) од надлежната институција, со кој се докажува сопственоста на правното лице од став 1, директно или индиректно, на повеќе од 10% од акциите, односно уделите во други правни лица;

11. Список на лица со кои правното лице од став 1 на овој член има воспоставено и одржува значајни деловни врски со опис на природата на тие деловни врски;

12. Опис на инвестициската политика на правното лице од став 1 на овој член во врска со инвестирањето во финансиски институции, заедно со опис на интересот за управување со истите;

13. Опис на инвестициската и управувачката стратегија на правното лице од став 1 на овој член во врска со квалификуваното учество во друштвото за управување за чие стекнување бара согласност, која ќе содржи посебен осврт на следните податоци: големината на учеството за кое постои намера да се стекне; способноста на правното лице од став 1 на овој член да се стекне со финансиски средства во иднина; неговиот интегритет (деловна етика); неговиот систем за управување со ризици; изворот на инвестираниот капитал; финансискиот потенцијал на идниот имател на квалификувано учество и други податоци врз основа на кои може да се оцени дали правното лице од став 1 на овој член ги исполнува условите за стекнување на квалификувано учество во согласност со закон и овој правилник;

14. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, дека истото не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, на територијата на Република Македонија;

15. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар, за потеклото на средствата што се вложуваат, односно основата за стекнување акции во друштвото за управување со фондови;

16. Потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки (даноци и други придонеси за кои со закон е утврдена обврска за плаќање);

17. Потврда од надлежни институции дека против правното лице од став 1 на овој член не е поведена стечајна или ликвидациона постапка;

18. Изјава дадена од овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;

19. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар за

постоене односно непостоене на негова меѓусебна поврзаност со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

20. Изјава на овластеното лице во правното лице од став 1 на овој член дадена под целосна морална, материјална и кривична одговорност и заверена кај нотар дека не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно сознанијата на правното лице од став 1 на овој член податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не е прикриена ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови и

21. Доказ за добиена претходна согласност односно мислење за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување од соодветна институција во случај кога со закон е утврдена обврска за добивање претходна согласност односно мислење за вложување во друштво за управување со фондови.

(2) Документацијата од став 1 точка 14, 18, 19 и 20 на овој член се поднесува во форма и содржина утврдена со пропишаниот образец: „Изјава на правно лице лице“ (Образец ДУФ-И-ПЛ), даден во Прилог 4 кој е составен дел на овој Правилник и е заверен кај нотар.

#### Друга документација

##### Член 6

(1) Лицето од член 4 и член 5 на овој правилник кое има намера да стекне акции чиј вкупен кумулативен износ надминува 50% од вкупно издадените акции со право на глас на друштвото за управување, покрај документите од овие членови, е должно во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество да достави и сопствен развоен план за работењето на друштвото за управување во кое истото има намера да стекне квалификувано учество.

(2) Доколку лицето од член 4 и член 5 на овој правилник е странско лице, а стекнувањето на квалификувано учество во друштво за управување согласно Законот за инвестициски фондови од страна на тоа лице претставува активност што е предмет на супервизија на надлежен орган во државата каде што е регистрирано истото, во прилог на барањето за стекнување квалификувано учество треба да се поднесе и согласност или мислење од надлежниот орган за трансакцијата за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување, односно известување од ли-

цето од членот 4 и членот 5 на овој правилник дека не е потребна согласност за реализирање на трансакцијата согласно со законодавството на државата каде што лицето е регистрирано.

#### Поднесување на документацијата

##### Член 7

(1) Документацијата која се поднесува до Комисијата кон барањето за стекнување квалификувано учество, не треба да биде постара од 30 дена сметано од денот на поднесување на барањето за стекнување на квалификувано учество до Комисијата и треба да биде доставена во оригинал или нотарски заверен препис на оригиналот, а доколку не е напишана на македонски јазик, треба да биде доставена во превод од страна на овластен судски преведувач.

(2) За одлучување по поднесеното барање за стекнување на квалификувано учество, Комисијата може да побара прецизирање на веќе доставената документација, доставување на дополнителна документација, а може да ја користи и документацијата со која располага Комисијата.

#### Постапување по барањето за стекнување квалификувано учество

##### Член 8

(1) Комисијата донесува решение по однос на барањето за добивање на согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување во рок од 60 календарски дена од денот на приемот на барањето.

(2) Комисијата пристапува кон мериторно одлучување по барањето за стекнување квалификувано учество, откако подносителот до Комисијата ќе ја достави целокупната документација пропишана со закон и овој правилник.

(3) Во случај на поднесување на непотполно, неуредно или барање со формално правни недостатоци, Комисијата ќе му одреди на подносителот рок во кој е потребно да ја дополни документацијата, при што ќе го предупреди за последиците од непостапувањето. Доколку подносителот не ја дополни документацијата и не ги отстрани недостатоците на барањето во одредениот рок ќе се смета дека подносителот се откажал од барањето, а Комисијата ќе донесе заклучок со кој се запира постапката поведена по барањето.

##### Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Број 01-92/2  
22 февруари 2010 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
Претседател,  
Марина Наќева Кавракова, с.р.



**ПРИЛОГ 1: Образец ДУФ-Б-СКУ****БАРАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА  
КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  
ФОНДОВИ****1. Основни податоци**

- Име и презиме и адреса на живеење на физичкото лице односно назив и седиште на правното лице
  - Број на телефон
  - Број на факс.

**2. Податоци за акциите кои ги поседува подносителот на барањето во друштвото за управување со инвестициски фондови во моментот на поднесувањето на барањето**

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас
- Податоци за основот по кој се стекнати акциите

**3. Податоци за акциите кои подносителот на барањето има намера да ги стекне во друштвото за управување со инвестициски фондови врз основа на барањето барањето за добивање на согласност**

- Бројот на акции и нивното процентуално учество во вкупно издадените акции на друштвото за управување со право на глас што подносителот на барањето има намера да ги стекне врз основа на барањето за добивање на согласност.

**4. Место и датум на поднесување на барањето****5. Список на поднесена документација****6. Потпис на подносителот:**

---

(барањето го потпишува физичкото лице подносител на барањето односно лицето/лицата што го застапува/ат правното лице подносител на барањето и печат на правното лице)

**ПРИЛОГ 2: Образец ДУФ-БП**

**Биографски податоци за физичкото лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со фондови**

**1. Лични податоци**

- 1.1. име и презиме \_\_\_\_\_
- 1.2. датум и место на раѓање \_\_\_\_\_
- 1.3. ЕМБГ \_\_\_\_\_
- 1.4. адреса на живеење \_\_\_\_\_;
- 1.5. телефон \_\_\_\_\_
- 1.6. број на лична карта \_\_\_\_\_ и државјанство \_\_\_\_\_;
- 1.7. број на пасош-за странски државјанин \_\_\_\_\_ и државјанство \_\_\_\_\_
- 

**2. Податоци за образованието и работното искуство**

---

**3. Останати податоци**

---

Место и датум

Потпис

## ПРИЛОГ 3: Образец ДУФ-И-ФЛ

## ИЗЈАВА НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Јас, \_\_\_\_\_ со место на живеење \_\_\_\_\_, ЕМБГ \_\_\_\_\_ и л.к. бр. / бр. на пасош \_\_\_\_\_ издаден/а од \_\_\_\_\_, под целосна морална, материјална и кривична одговорност изјавувам дека:

- не сум дал/а лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно моите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сум прикрил/а ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање за согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;

- не сум акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови, ниту пак лица поврзани со мене се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;

- сум/не сум поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице против кое била поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка;

- не сум бил/а директор, претседател или член на орган на управување на правно лице чија сметка кај носителот на правниот промет е блокирана;

- не сум осудуван/а со правосилна судска пресуда за сторено кривично дело предизвикување стечај на правно лице;

- не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови;

- не сум член на орган на управување, ниту вработен во друго друштво за управување со фондови и дека не сум поврзано лице со лица кои се членови на орган на управување или вработени во друго друштво за управување со фондови

Скопје, \_\_\_\_\_ година

Изјавил:

\_\_\_\_\_  
(име и презиме)

ПРИЛОГ 4: **Образец ДУФ-И-ПЛ****ИЗЈАВА НА ПРАВНО ЛИЦЕ**

Јас, \_\_\_\_\_  
(фирма и седиште, матичен број на правното)

под целосна морална, материјална и кривична одговорност дава изјава дека:

- не дал лажна информација во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник односно дека согласно нашите сознанија податоците наведени во документите кои се доставуваат кон барањето за стекнување на квалификувано учество согласно закон и овој правилник, се целосни, точни, вистинити и дадени во согласност со закон и дека не сме прикриле ни една информација која може да влијае на одлуката на Комисијата за издавање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштвото за управување со фондови;

- не е акционер со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови ниту пак лица поврзани со него се акционери со квалификувано учество во друго друштво за управување со фондови;

- е/не е поврзано лице со останатите акционери на друштвото за управување со фондови и со акционери на друго друштво за управување со фондови согласно критериумите за поврзани лица утврдени во член 2 став 1 точка 9 од Законот за инвестициски фондови и

- не постои некое од ограничувањата од член 13 став 2 алинеа 3 и 4 од Законот за инвестициски фондови.

Скопје, \_\_\_\_\_ година

Изјавил:

\_\_\_\_\_  
(печат на правното лице и потпис на лицето што го застапува правното лице, негово име и презиме и функцијата што ја врши )

563.

Врз основа на член 190 став 1 и член 106 став 1 точка д од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/05, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 22.02.2010 година, донесе

**П РА В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КАДРОВСКА, ТЕХНИЧКА И ОРГАНИЗАЦИОНА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

Член 1

Во Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/2006), во член 1 став 1, бројот “95” се заменува со бројот “94”.

Во член 1 став 2, после зборот “согласно” се додаваат зборовите “ член 95 од”.

Во член 1 став 2 после зборот “вредност” се додаваат зборовите “(во понатамошниот текст : Законот)”.

Член 2

Во член 2, зборовите “одобрение за вршење услуги со хартии од вредност” се бришат, а после зборот “издавање” се додаваат зборовите “дозвола за работење на овластеното правно лице “.

Член 3

Членот 3 од Правилникот се брише и се додава нов член 3 кој гласи:

"(1) Под кадровска оспособеност се подразбира дека овластеното правно лице во секој момент мора да има минимален број на вработени лица определени со овој правилник, а во зависност од видот на услугите со хартии од вредност за кои бара дозвола за работење од Комисијата.

(2) За вршење на услугите предвидени во член 94 точки а) и г) од Законот, овластеното правно лице мора да има најмалку две лица во редовен работен однос што имаат дозвола за работење на брокер издадена од Комисијата.

(3) За вршење на услугата предвидена во член 94 точка е) од Законот, овластеното правно лице мора да има лице во редовен работен однос што има дозвола за работење на инвестиционен советник издадена од Комисијата, кое истовремено може да биде и лице кое ќе ги врши услугите предвидени во член 94 точки а) и г) од Законот.

(4) За вршење на услугите предвидени во член 94 точки а), в), г) и е) од Законот, овластеното правно лице мора да има најмалку три лица во редовен работен однос, од кои две лица што имаат дозвола за работење на брокер и едно лице со дозвола за работење на инвестиционен советник издадени од Комисијата.

(5) За вршење на сите услуги предвидени во член 94 од Законот, овластеното правно лице мора да има најмалку четири лица во редовен работен однос, од кои две лица што имаат дозвола за работење на брокер и едно лице со дозвола за работење на инвестиционен советник издадени од Комисијата, и едно лице кое ќе ја обавува услугата од точка з) од член 94 од Законот

(“чување на хартии од вредност што вклучува отворање и водење на сметки на хартии од вредност за клиенти во депозитар и др. услуги со хартии од вредност по налог на клиент (исплата на дивиденда и/или камата, известување за собранија на акционерите и слично)”).

(6) За утврдување на исполнување на кадровската оспособеност, овластеното правно лице со барањето за дозвола за работа со хартии од вредност до Комисијата приложува:

- податоци за бројот, искуството и образованието на лицата кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугите со хартии од вредност од членот 94 од Законот;

- дозвола за работење на брокер или дозвола за работење на инвестиционен советник издадени од Комисијата;

- договори за заснован редовен работен однос;

- изјава од вработените со дозвола за работење на брокер или дозвола за работење на инвестиционен советник дека нема истовремено да бидат овластени за извршување работи со хартии од вредност кај друго овластено правно лице."

Член 4

По член 3 од Правилникот се додава нов член 3-а кој гласи:

"Член 3-а

(1) Одговорно лице за вршење на услугите со хартии од вредност од член 94 од Законот е она лице кое има добиено согласност за директор на овластено правно лице согласно член 101 од Законот.

(2) Лицето од став 1 на овој член е одговорно пред Комисијата, за сите видови на услуги за кои овластеното правно лице бара дозвола за работење на услугите со хартии од вредност од член 94 од Законот."

Член 5

Во член 4 после зборот "дека" зборовите "најмалку две лица со дозвола за работењето на брокер или дозвола за работење на инвестиционен советник", се заменуваат со зборовите "лицата од член 3 од овој правилник."

Член 6

Во член 5, по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

" (2) Кога како овластено правно лице за вршење на услуги со хартии од вредност се јавува банка, истата приложува и податоци за лице во организациониот дел/единица одговорно за евидентирање и изготвување на неревидиран годишен и шестмесечен извештај за финансиското работење на организационата единица за работа со хартии од вредност. "

Член 7

Во член 6 по зборот "странки", зборот "и" се заменува со запирка, по зборот "тргување" точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите "просторија каде што ќе се обавува услугата од точка в) од член 94 од Законот и просторија каде ќе се обавува услугата од точка з) од член 94 од Законот. "

Член 8

Во член 7 зборот "функции" се заменува со зборовите "финансиски услуги во зависност од структурата и организацијата".

**Член 9**

Во член 9 став 2, по алинеата 7, точката (.) се заменува со точка запирка (;) и се додаваат две нови алинеи кои гласат :

" - податоци за информатичкиот систем и техничката опрема која ќе ја користи овластеното правно лице при вршењето на услугите поврзани со тргување со хартии од вредност;

- податоци за информатичкиот систем и техничката опрема која ќе ја користи овластеното правно лице при вршењето на услугата од точка 3) од член 94 од Законот".

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи :

„(3) Овластеното правно лице кое прима налози од клиенти по електронски пат треба да поседува сопствена интернет страница на која директно се прима електронски налог од клиент, компјутерско-информатичка опрема и соодветен лиценциран софтвер кој овозможува:

- функционалност на електронско потпишување и криптирање и/или декриптирање на налозите за тргување примени по електронски пат и

- потврда на идентитетот на клиентот преку систем на електронски потпис во отворен или затворен систем согласно Законот за електронски потпис.

**Член 10**

По член 11 се додава еден нов член 11-а кој гласи:

**“Член 11-а**

(1) Овластеното правно лице е целосно одговорно за нормално и непречено функционирање на компјутерско-информатичката опрема и соодветниот лиценциран софтвер за примање на налози од клиенти по електронски пат, за нејзината сигурност и безбедност, како и за доверливоста и чувањето на податоците содржани во електронските налози.

(2) Постапката и одговорноста при работењето со налози примени по електронски пат, овластеното правно лице ја уредува со посебен акт (одлука, правила).“

**Член 11**

Во член 14 став 2 по алинејата 6 се додаваат 4 нови алинеи кои гласат:

"- доказ за начинот на функционално разграничување во организацискиот дел кој ќе ја обавува услугата од точка 3) од член 94 од Законот во однос на останатите делови на овластеното правно лице од аспект на заштита на доверливоста на податоците и избегнувањето судир на интереси, особено во поглед на разграничувањето со организациските делови кои вршат тргување со хартии од вредност и управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;

- доказ за разграничувањето на линиите на известување до надлежните органи на управување со другите организациски делови, особено во поглед на разграничувањето на линиите на известување со другите организациски делови кои вршат тргување со хартии од вредност и управување со портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на индивидуален клиент;

- акт (одлука, правила) на овластеното правно лице од член 11а на овој правилник и

- доказ за функционална сопствена интернет страница и доказ за поседување на компјутерско информатичка опрема и соодветен лиценциран софтвер за директен прием на налози од клиенти по електронски пат."

**Член 12**

Во член 15 алинеата 3 се заменува со нова алинеа 3 која гласи:

„ - начин на функционално разграничување во организационата единица за тргување со хартии од вредност, за обавување на услугата од точка в) од член 94 од Законот, за обавување на услугата од точка 3) од член 94 од Законот и другите организациони единици на банката, во функција на заштита на доверливите податоци и избегнување на конфликт на интереси.“

**Член 13**

Овластените правни лица кои до денот на влегување во сила на овој правилник имаат поднесено барање за усогласување на своето работење согласно Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност објавен во Службен весник на Република Македонија број 7 од 20-01-2010 година, поднесените барања Комисијата ќе продолжи да ги разгледува согласно одредбите од овој правилник.

**Член 14**

Со влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за кадровска, техничка и организациона оспособеност за основање и работа на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност објавен во Службен весник на Република Македонија број 7 од 20-01-2010 година.

**Член 15**

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-82/3                      Комисија за хартии од вредност  
22 февруари 2010 година                      Претседател,  
Скопје                                      **Марина Накева Кавракова**, с.р.

## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**564.**

Врз основа на член 39 и член 45 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија објавува

**О Г Л А С**

- За избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Скопје;
- за избор на 1 (еден) судија на Апелационен суд Битола;
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Гостивар;
- за избор на 3 (тројца) судии на Основен суд Скопје 2 Скопје;
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Скопје 1 Скопје;
- за избор на 1 (еден) судија на Основен суд Штип и
- за избор на претседател на Основен суд Струмица.

Кандидатите за избор на судии треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.58/06) и член 6 и 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Сл. весник на РМ“ бр.35/08).

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 од Законот за судовите и член 47 став 1 и 3 од Законот за судовите (да приложат програма за работа во текот на мандатот).

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, (лекарското уверение да не е постаро од една година од денот на издавање и уверение дека не е изречена мерка на безбедност за забрана на вршење на професија, дејност или должност, да не е постаро од шест месеци од денот на издавањето), да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул.„Велько Влаховиќ“ б.б., во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 07-325/1  
18 февруари 2010 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
Васил Грчев, с.р.

#### РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

565.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“, бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/2009), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на седницата одржана на 01.03.2010 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 02-439/1  
1 март 2010 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

#### Прилог 1

#### Л И Ц Е Н Ц А ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

**1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**  
Друштво за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци ул. Населено место без уличен систем Дабниште, Кавадарци, Република Македонија

**2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**  
Производство на електрична енергија

**3. Датум на издавање на лиценцата**  
01 март 2010 година

**4. Датум до кога важи лиценцата**  
01 март 2045 година

**5. Евидентен број на издадената лиценца**  
ЕЕ - 49.01.1/10

**6. Број на деловниот субјект – 4335945**

**7. Единствен даночен број – 4011992106979**

**8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**  
Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

**9. Локација на која ќе се врши енергетската дејност**  
Носителот на лиценцата ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија во малата хидроелектрана Дабниште, лоцирана на рибникот за пастрмка „ДИКОМ“ од III категорија, К.П. 1447 К.О Дабниште, Општина Кавадарци.

**10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност**

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши со производните капацитети чии технички карактеристики се наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

**11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија**

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

## 12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија како и правата, обврските и учеството на пазарот на електрична енергија на Друштвото за производство и трговија ДИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз с. Ваташа, Кавадарци (во понатамошниот текст: носител на лиценцата).

Носителот на лиценцата е должен да:

- Ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- Ги почитува Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- Се придржува кон техничките прописи, стандарди, препораки и други општи акти;

- Го почитува договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија како носител на оваа лиценца и стекната Одлука за одобрување на користење на повластен тарифа за откупување на целокупната произведена електричната енергија од мала хидроелектрана, согласно Законот за енергетика („Службен весник на РМ“, бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008);

- Обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- Обезбеди достапност на планираната електрична енергија и моќност до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- Го достави Договорот за откуп на електрична енергија, до Регулаторната комисија за енергетика;

- Доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост, до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

## 13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба,

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;
- потреба од ревитализација на производните капацитети;
- финансиски извори за реализација на планот.

## 14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на електроенергетскиот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија на тарифни потрошувачи на мало и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност управување со системот за дистрибуција на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

## 15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

## 16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

## 17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,



- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварији, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- заштита на животната средина, животот и здравје-то на луѓето,
- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
- обезбедување на енергетска ефикасност,
- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба, усогласено со операторот на електродистрибутивниот систем;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

6. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

7. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

#### **18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекини, како и за причините за нивно настанување;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

#### **19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност**

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

#### **20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварији**

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

#### **21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### **22. Квалитет на услугата**

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

#### **23. Изменување и дополнување на лиценцата**

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

#### **24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Законот за енергетика („Службен весник на РМ“, бр. 63/2006, 36/2007 и 106/2008) и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејност.

### **ПРИЛОГ 2**

#### **Технички карактеристики на опремата за производство на електрична енергија вградена во МХЕ ДАБНИШТЕ:**

- Број на производни единици – една (1) производна единица;
- Номинална моќност на МХЕ – 32 kW;

#### **АГРЕГАТ:**

- Број на агрегати – 1 (еден)
- Година на пуштање во работа на агрегат: 2009
- Проценет животен век на агрегатот – 30 години

**ТУРБИНА**

Тип на турбина	„Банки“	
Нето пад	22	[m]
Номинален проток	0,210	[m <sup>3</sup> /s]
Брзина на ротација	620	[1/min]
Номинална моќност	37	[kW]
Производител	Производител: ИНГМАРК Р. Македонија Скопје	

**ГЕНЕРАТОР**

Број на единици: 1
Тип на генератор: Трофазен синхрон генератор тип 4C225C55-4-МС
Работен напон: 0,4 kV
Фреквенција: 50 Hz
Ротациона брзина: 1500 [1/min]
Номинална моќност: 40 kVA
Производител: КОНЧАР, Загреб

**ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

566.

Врз основа на член 163, а во врска со член 125 и 127 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009 и 156/2009) и член 40 од Статутот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 50/94, 34/95, 53/97, 10/2002, 5/2004, 23/2004, 101/2005 и 117/2008), Управниот одбор на седницата одржана на 25 февруари 2010 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ**  
**ШТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ ЗА**  
**РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО “ОГНООТПОРНО”**  
**ДОО - СКОПЈЕ**

**Член 1**

Во „ОГНООТПОРНО“ ДОО - Скопје, како работни места на кои стажот на осигурување се пресметува со зголемено траење, се сметаат следните работни места:

Ред. број	РАБОТНО МЕСТО	Предложен степен
1.	Главен работоводител во оператива	12/14
2.	Сменски работоводител	12/14
3.	Сидар торкретар	12/16
4.	Сидар шамотер I Сидар шамотер II Сидар шамотер	12/16
5.	Работник во оператива	12/15
6.	Возач вилушкар	12/14
7.	Возач на телескопски багер и останати возила	12/14
8.	Бравар	12/14

**Член 2**

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 1 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од денот од кога се распоредени на тие работни места, под услов за тој период да е платен додатниот придонес за стажот на осигурување што се смета со зголемено траење.

**Член 3**

Врз основа на документацијата со која располага работодавецот, ќе се утврди дека осигуреникот врши работи и задачи од член 1 на оваа одлука.

**Член 4**

Фактичката состојба за работниците што се распоредени на работното место од член 1 на оваа одлука ја утврдува Комисијата, составена од по еден претставник на Стручната служба - надлежна единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, работодавецот и на органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот.

**Член 5**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1637/1  
25 февруари 2010 година  
Скопје

Управен одбор  
Претседател,  
**Ангел Максимов, с.р.**

**СОВЕТ ЗА РАДИОДИFUЗИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

567.

Врз основа на член 52 од Законот за радиодифузна дејност („Сл. весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010), а во согласност со членовите 46 и 51 од истиот Закон, Советот за радиодифузија на Република Македонија, по спроведувањето на Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09) и Заклучокот бр. 02-456/1 од 26.02.2010 година, на продолжението на 3-та седница, одржано на 26.02.2010 година, ја донесе следната

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИО-**  
**ДИFUЗНА ДЕЈНОСТ (РАДИО) НА ЛОКАЛНО НИВО**

I. Се доделуваат 6 (шест) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервиси, на локално ниво, за пренесување преку терестријален предавател (во понатамошниот текст: дозволи), и тоа:

- 1 (една) дозвола, за Куманово, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат, на албански јазик, на Трговско радиодифузно друштво ЗЕРИ – БИ ДООЕЛ од Куманово;

- 1 (една) дозвола, за Кичево, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат, на македонски јазик, на Зорица Гореска од Кичево;

- 1 (една) дозвола, за Кичево, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, музичко говорно радио од општ формат, на албански јазик, на Арбер Мехдиу од с.Зајас, Кичево;

- 1 (една) дозвола, за Кочани, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат, на македонски јазик, на Илчо Лазаревски од Кочани и Илија Стефановски од Кочани;

- 1 (една) дозвола, за Струга, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, говорно-музичко радио со претежно информативен општ формат, на македонски јазик, на Наум Кутаноски од Струга и Никола Бебекоски од Струга, и

- 1 (една) дозвола, за Гостивар, за емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, музичко говорно радио од општ формат, на албански јазик, на Трговското радиодифузно друштво Радио ПРО-ФМ 92 ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ од Гостивар.

II. Дозволите за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмските сервиси на локално ниво, наведени во точка I на оваа Одлука, се доделуваат за временски период од 9 (девет) години и истите не можат да се пренесуваат на друго лице.

III. Радио програмските сервиси, од точка I на оваа Одлука, ќе се емитуваат и пренесуваат преку терестријален предавател на фреквенции кои ќе бидат определени од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

IV. Советот за радиодифузија ќе ги издаде дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервиси на локално ниво, наведени во точка I на оваа Одлука, врз основа на приложена регистрација во соодветниот регистар како трговски радиодифузни друштва, и одобрената издадена од Агенцијата за електронски комуникации.

V. Трговските радиодифузни друштва мораат да започнат со вршење на радиодифузната дејност најдоцна во рок од 6 (шест) месеци, од денот на доделувањето на дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервиси на локално ниво.

VI. Субјектите, наведени во точка I на оваа Одлука, на кои им се доделуваат дозволи за вршење радиодифузна дејност, се должни во рок од 6 (шест) месеци од денот на доделувањето на дозволи, во целост да ги исполнат условите и барањата на кои се обврзале во Пријавата при конкурирањето.

Советот за радиодифузија ќе изврши увид кај радиодифузерот, пред истиот да започне со работа, со цел да го утврди степенот на исполнување на условите и барањата од конкурсната документација од нивна страна.

Доколку при увидот се констатира дека радиодифузерот не ги исполнува потребните услови и барања, Советот, по изминувањето на рокот за започнување со вршење на дејноста определен во точка V од оваа Одлука, ќе ја одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност.

VII. За дозволи се плаќа годишен надоместок за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволи за вршење радиодифузна дејност, на сметката на Советот за радиодифузија (жиро сметка 300000000618023, Банка депонент: Комерцијална банка А. Д. Скопје).

Висината на годишниот надоместок за дозволи за наредните години Советот за радиодифузија ќе ја пресметува согласно член 60 од Законот за радиодифузната дејност.

VIII. Во дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренесување радио програмски сервиси на локално ниво, кои се наведени во точка I на оваа Одлука и кои ќе ги издаде Советот за радиодифузија на трговските радиодифузни друштва, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010).

IX. Агенцијата за електронски комуникации, врз основа на оваа Одлука, ќе издаде одобренија за користење на радиофреквенции во согласност со податоците за доделените фреквенции.

X. За користење на радиофреквенциите за радиодифузна и за фиксна служба трговските радиодифузни друштва се должни да плаќаат годишен надоместок пресметан според Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на РМ“ бр. 01/06).

XI. За оваа Одлука писмено да се известат сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), во рок од седум дена од денот на донесувањето на Одлуката.

XII. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

#### О б р а з л о ж е н и е

Врз основа на член 44, а во согласност со член 45, 46 и 47 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 100/05, 19/07, 152/06, 06/2010), на 23-та седница одржана на 02.12.2009 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.07-4048/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09). Советот утврди дека за подрачјето на: Куманово (албански јазик), Кичево (македонски јазик), Кичево (албански јазик), Кочани (македонски јазик), Струга (македонски јазик) и Гостивар (албански јазик), во рок беа доставени вкупно 11 (единаесет) пријави за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервиси на локално ниво, за пренесување преку терестријален предавател. Од наведените пријави, за подрачјето на Куманово (албански јазик) беа доставени 3 (три) пријави, за подрачјето на Кичево (македонски јазик) беа доставени 2 (две) пријави, за подрачјето на

јето на Кичево (албански јазик) беше доставена 1 (една) пријава, за подрачјето на Кочани (македонски јазик) беа доставени 2 (две) пријави, за подрачјето на Струга (македонски јазик) беа доставени 2 (две) пријави и за подрачјето на Гостивар (албански јазик) беше доставена 1 (една) пријава. За подрачјето на Ресен, не беше доставена ниту една пријава.

Пријавите беа оценувани според критериумите за оценување на пријавите утврдени во Општите, техничките, продукциските, програмските и други услови за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за радио програмски сервис на локално ниво, за пренесување преку терестријален предавател. Тие критериуми ги исполнија кандидатите наведени во точката 1 на оваа Одлука, на кои им се доделуваат дозволи.

Кандидатите: Трговско радиодифузно друштво Јехона 2003 ДООЕЛ с.Матејче, Липково, Мухамед Окичиќ од Куманово, Нада Јосифоска од Кичево, Весна Јорданова од Кочани и Изеир Мустафаи од с.Калишта Струга, не ги исполнија, односно не ги исполнија во целост утврдените критериуми, и тоа:

1. кандидатот Трговско радиодифузно друштво Јехона 2003 ДООЕЛ с.Матејче не ги исполни критериумите во однос на барањата за финансиската способност и документи кои го гарантираат финансирањето на деловниот план на кандидатите на конкурсот;

2. кандидатот Мухамед Окичиќ од Куманово не ги исполни критериумите во однос на барањата за финансиската способност и документи кои го гарантираат финансирањето на деловниот план на кандидатите на конкурсот;

3. кандидатот Нада Јосифоска од Кичево ги исполни критериумите во однос на барањата за финансиската способност и документи кои го гарантираат финансирањето на деловниот план на кандидатите на конкурсот, но нејзината пријава во овој дел беше послаба во однос на пријавата на кандидатот Зорица Ѓореска на која и се додели дозвола;

4. кандидатот Весна Јорданова од Кочани ги исполни критериумите во однос на барањата за финансиската способност и документи кои го гарантираат финансирањето на деловниот план на кандидатите на конкурсот, но нејзината пријава во овој дел и во делот кој се однесува на бројот и структурата на планирани вработувања беше послаба во однос на пријавата на кандидатите Илчо Лазаревски од Кочани и Илија Стефановски од Кочани на кои им се додели дозвола, и

5. кандидатот Изеир Мустафаи од с.Калишта Струга не ги исполни критериумите во однос на барањата за финансиската способност и документи кои го гарантираат финансирањето на деловниот план на кандидатите на конкурсот.

Врз основа на сето погоре наведено, Советот на продолжението на 3-та седница, одржано на 26.02.2010 година, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

Одлуката да се достави до:

- Сите учесници на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), и  
- Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.

Бр. 07-55  
2 март 2010 година  
Скопје

Совет за радиодифузија  
Претседател,  
**Зоран Стефаноски, с.р.**

Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио), објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр. 07-4048/1 од 02.12.2009 година („Службен весник на РМ“ бр. 145/09), кои не се задоволни од Одлуката, имаат право во рок од 15 дена од денот на добивањето на известувањето и Одлуката да поднесат тужба до надлежниот суд.

#### ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

568.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008 година), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

#### ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-февруари 2010 година, во однос на просечните цени на мало во 2009 година, изнесува 1,5%.

Директор,  
м-р **Благица Новковска, с.р.**



www.slvesnik.com.mk  
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

